



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издања бр. 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда, 16 септември 1953

БЕЛГРАД

БРОЈ 37

ГОД. IX

Цена на овој број е 40.— д.н. — Преплата за 1953 година изнесува 1000.— д.н., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276. Продавно одделение 22-618, Тел. централа 28 010.

302.

Врз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, а во врска со чл. 2 точ. 1 од Правилникот за работа, Комисијата за толкување на законите на Народната скупштина на ФНРЈ дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 28 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ

Во чл. 28 ст. 2 од Законот за воените инвалиди од војните е пропишано дека на воените инвалиди од другите лица што уживаат помош и заштита по тој закон, а кои се наоѓаат на издржување на казната поправителна работа подолга од една година, казната лишение од слобода подолга од шест месеци или казната лишение од слобода со присилна работа, им се запира уживањето на инвалидските права додека трае казната. Истовремено, во цитираната одредба е пропишано дека судот при изрекувањето на пресудата може во нарочно оправдани случаи да определи на фамилијата на осудениот да и' се остави делум или во целост уживањето на инвалидските права.

Од друга страна, со републичките закони за прекршоците против јавниот ред и мир е предвидено дека спрема лицата против кои се води кривична постапка поради кривичното дело загрозување на територијалната целост и независноста на државата или поради други определени кривични дела, ако делото на сторителот ги нема сите одбележани на кривично дело а извршените дејствија укажуваат на потреба да се применат заштитни мерки спрема обвинетиот, може да се изрече заштитна мерка упатување на престој во определено место.

Цитираната одредба од Законот за воените инвалиди од војните, во врска со одредбите од Кривичниот законик и од републичките закони за прекршоците против јавниот ред и мир, треба да се разбере така што на воените инвалиди од војните и на другите лица што уживаат помош и заштита по овој закон, им се запира уживањето на инвалидските права за време издржување на казната затвор во траење подолго од шест месеци или казната строг затвор, како и за време траењето на заштитната мерка упатување на престој во определено место во траење подолго од шест месеци, изречена со правосилно решение од надлежниот орган врз основа на одредбите од републичките закони за прекршоците против јавниот ред и мир. Исто така, овластувањето дадено на суд во нарочно оправдани случаи да определи на фамилијата на осудениот да и' се остави делум или во целост уживањето на правата врз основа на социјалното осигурување, важи под истите услови и за органот надлежен за изрекување на заштитната мерка упатување на престој во определено место.

Бр. 56

7 септември 1953 година

Белград

Комисија за толкување на законите
на Народната скупштина на ФНРЈ

Секретар,

Риста Антуновиќ, с. р.
народен пратеник

Претседател,

Макс Шнудерл, с. р.
народен пратеник

303.

Врз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, а во врска со чл. 2 точ. 1 од Правилникот за работа, Комисијата за толкување на законите на Народната скупштина на ФНРЈ дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 87 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НИВНИТЕ ФАМИЛИИ

Во чл. 87 ст. 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, изменет со чл. 32 од Уводниот закон за Кривичниот законик, е пропишано дека на уживателот на социјалното осигурување што ќе биде осуден на казната строг затвор или казната затвор подолга од шест месеци, му се запира уживањето на правата врз основа на социјалното осигурување. Истовремено, во цитираната одредба е пропишано дека судот може при изрекувањето на пресудата да определи во нарочно оправдани случаи на фамилијата на осудениот да и' се остави делум или во целост уживањето на правата врз основа на социјалното осигурување.

Од друга страна, со републичките закони за прекршоците против јавниот ред и мир е предвидено дека спрема лицата против кои се води кривична постапка поради кривичното дело загрозување на територијалната целост и независноста на државата или поради други определени кривични дела, ако делото на сторителот ги нема сите одбележани на кривично дело а извршените дејствија укажуваат на потреба да се применат заштитни мерки спрема обвинетиот, може да изрече заштитна мерка упатување на престој во определено место.

Цитираната одредба од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, во врска со изложните одредби од републичките закони за прекршоците против јавниот ред и мир, треба да се разбере така што и заштитната мерка упатување на престој во определено место во траење подолго од шест месеци да повлекува запирање на уживањето правата врз основа на социјалното осигурување додека трае оваа мерка. Исто така, овластувањето дадено на суд во нарочно оправдани случаи да определи на фамилијата на осудениот да и' се остави делум или во целост уживањето на правата врз основа на социјалното осигурување, важи под истите услови и за органот надлежен за изрекување заштитна мерка упатување на престој во определено место.

Бр. 57

9 септември 1953 година

Белград

Комисија за толкување на законите
на Народната скупштина на ФНРЈ

Секретар,

Риста Антуновиќ, с. р.
народен пратеник

Претседател,

Макс Шнудерл, с. р.
народен пратеник

304.

Врз основа на чл. 45 и 46 ст. 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ И ИЗБОРНИ КОМИСИИ НА АВТОНОМНИТЕ ЕДИНИЦИ

I. За спроведување на изборите за народни пратеници за Сојузната народна скупштина што ќе се одржат за Сојузниот собор во недела на 22 ноември 1953 година, а за Соборот на производителите од 22 до 28 ноември 1953 година се именуваат изборни комисији во следен состав:

А) РЕПУБЛИЧКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

1) Изборна комисија на Народна Република Србија.

Претседател Лазаревиќ Светолик, претседател на Врховниот суд на Народна Република Србија во Белград,

заменик Јањиќ Тихомир, судија на Врховниот суд на Народна Република Србија во Белград,

секретар Кангрга Миленко, секретар на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет на Народна Република Србија во Белград,

заменик Хаџипоповиќ Александар, судија на Врховниот суд на Народна Република Србија во Белград,

член Шинжар Бранко, јавен обвинител на Автономната Покраина Војводина во Нови Сад, заменик Груловиќ Здравко, судија на Врховниот суд на Автономната Покраина Војводина во Нови Сад,

член Али Шукрија, секретар на Советот за народно здравје и социјална политика на Народна Република Србија во Белград,

заменик Јакиќ Драгутин, судија на Врховниот суд на Народна Република Србија во Белград,

член Ружиќ Јован, металски работник — претседател на работничкиот совет на фабриката за машини алатџици „Иво-Лола Рибар“ во Железник, заменик Вујчиќ Милорад, земјоделец од Младеновац,

член Јанковиќ др Драгослав, доцент на Правниот факултет на Универзитетот во Белград,

заменик Летиќ-Милосављевиќ Љубица, металска работничка член на Претседателството на Земскиот совет на Сојузот на синдикатите на Србија во Белград,

член Савиќ Бранка, член на Централниот одбор на Антифашистичкиот фронт на жените во Белград, заменик Бугарчиќ Милиќ, секретар на Универзитетскиот комитет на Сојузот на комунистите на Србија во Белград.

2) Изборна комисија на Народна Република Хрватска

Претседател Брнчиќ Јосип, претседател на Врховниот суд на Народна Република Хрватска во Загреб,

заменик Павиќ др Драгутин, судија на Врховниот суд на Народна Република Хрватска во Загреб, секретар Бабиќ Миле, секретар на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет на Народна Република Хрватска во Загреб, заменик Паја др Вождар, службеник на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет на Народна Република Хрватска во Загреб,

член Периќ Иван, член на Секретаријатот на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Хрватска во Загреб,

заменик Грубор Љубо, член на Секретаријатот на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Хрватска во Загреб,

член Стефановиќ др Јован, професор на Правниот факултет во Загреб,

заменик Хан Томислав, судија на Врховниот суд на Народна Република Хрватска во Загреб,

член Дончевиќ Иван, книжевник од Загреб,

заменик Крајновиќ Антуан, претседател на Централниот комитет на Народната младина на Хрватска во Загреб,

член Сремец Нада, член на Секретаријатот на Главниот одбор на Антифашистичкиот фронт на жените во Загреб,

заменик Шепаровиќ Емилија, член на Секретаријатот на Главниот одбор на Антифашистичкиот фронт на Жените во Загреб,

член Ножиниќ Милан, новинар од Загреб,

заменик Братиќ др Богољуб, судија на Врховниот суд на Народна Република Хрватска во Загреб.

3) Изборна комисија на Народна Република Словенија

Претседател Хочевар др Франц, претседател на Врховниот суд на Народна Република Словенија во Љубљана,

заменик Томиншек др Теодор, судија на Врховниот суд на Народна Република Словенија во Љубљана,

секретар Глобевник др Јоже, советник на Секретаријатот за законодавство на Извршниот совет на Народна Република Словенија во Љубљана,

заменик Равник Евген, службеник на Секретаријатот за законодавство на Извршниот совет на Народна Република Словенија во Љубљана,

член Љубеј Франце, член на Главниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Словенија во Љубљана,

заменик Димец Сречко, службеник на Главниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Словенија во Љубљана,

член Черне Франц, член на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Словенија во Љубљана,

заменик Боштјанчиќ Франц, член на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Словенија во Љубљана,

член Живко Вернот, член на Извршниот одбор на Главниот задружен сојуз на Словенија во Љубљана,

заменик Јецел Франц, ревизор на Главниот задружен сојуз на Словенија во Љубљана,

член Кушеј др Горазд, професор на Универзитетот во Љубљана,

заменик Кужник Хенрик, претседател на Комисијата за прекршоци, на Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Словенија во Љубљана,

член Водопивец др Катја, помошник на директор на Заводот за статистика и евиденција на Народна Република Словенија во Љубљана,

заменик Маркиш Стане, организационен секретар на Централниот комитет на Народната младина во Љубљана.

4) Изборна комисија на Народна Република Босна и Херцеговина

претседател Цикота Божо, судија на Врховниот суд на Народна Република Босна и Херцеговина во Сараево,

заменик Крешиќ Вид, судија на Врховниот суд на Народна Република Босна и Херцеговина во Сараево,

секретар Конфорти др Саламон, секретар на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет на Народна Република Босна и Херцеговина, во Сараево,

заменик Ајановиќ Салко, началник на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет на Народна Република Босна и Херцеговина во Сараево,

член Јокановиќ Стево, судија на Врховниот суд на Народна Република Босна и Херцеговина во Сараево,

заменик Капиќ Цемал, судија на Врховниот суд на Народна Република Босна и Херцеговина во Сараево,

член Папиќ Августин, директор на Заводот за стопанско планирање на Народна Република Босна и Херцеговина во Сараево,

заменик Иванишевиќ Доброслав, началник на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет на Народна Република Босна и Херцеговина во Сараево,

член Назекиќ Салко, професор на филозофскиот факултет во Сараево,

заменик Томиќ Стојан, член на Централниот комитет на Народната младина во Сараево,

член Кериќ Салем, инструктор на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Босна и Херцеговина во Сараево,

заменик Коштан Деса, инструктор на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Босна и Херцеговина во Сараево,

член Босниќ Милан, претседател на Земскиот одбор на Сојузот на синдикатите на градежните работници во Сараево,

заменик Кало Мехмед, претседател на Земскиот одбор на Сојузот на синдикатите на дрводелските работници во Сараево.

5) Изборна комисија на Народна Република Македонија

Претседател Групче Асен, претседател на Врховниот суд на Народна Република Македонија во Скопје,

заменик Марина Панта, судија на Врховниот суд на Народна Република Македонија во Скопје, секретар Корабар Перо, секретар на Секретаријатот за законодавни и управни прашања на Извршниот совет на Народна Република Македонија во Скопје,

заменик Лазаров Томо, службеник на Секретаријатот за законодавни и управни прашања на Извршниот совет на Народна Република Македонија во Скопје,

член Никовски Кирило, судија на Врховниот суд на Народна Република Македонија во Скопје, заменик Аџе Вангел, судија на Врховниот суд на Народна Република Македонија во Скопје,

член Симитчиев Асен, потсекретар на Државниот секретаријат за работи на народното стопанство на Народна Република Македонија во Скопје, заменик Пекевски Боро, директор на Заводот за статистика и евиденција на Народна Република Македонија во Скопје,

член Дуковски Јован, јавен правобранител на Народна Република Македонија во Скопје, заменик Јанев Никола, началник на Државниот секретаријат за правосудна управа на Народна Република Македонија во Скопје,

член Лештаров Перо, претседател на Државната арбитража на Народна Република Македонија во Скопје,

заменик Ѓорѓевиќ Предраг, началник на Државниот секретаријат за правосудна управа на Народна Република Македонија во Скопје,

член Арсова Ленче, помошник секретар на Извршниот совет на Народна Република Македонија во Скопје,

заменик Стојчев Димче, претседател на Комисијата за прекршоци на Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија во Скопје.

6) Изборна комисија на Народна Република Црна Гора

Претседател Ѓанковиќ Никола, претседател на Врховниот суд на Народна Република Црна Гора во Титоград,

заменик Вујосевиќ Божо, судија на Врховниот суд на Народна Република Црна Гора во Титоград, секретар Микуновиќ Вељко, началник во Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет на Народна Република Црна Гора во Титоград,

заменик Дрљевиќ Милутин, службеник на Врховниот суд на Народна Република Црна Гора во Титоград,

член Марковиќ Милева, службеник на Извршниот совет на Народна Република Црна Гора во Титоград,

заменик Церовиќ Милка, службеник на Главниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во Титоград,

член Вучковиќ Драгутин, судија на Врховниот суд на Народна Република Црна Гора во Титоград, заменик Микуновиќ Радован, судија на Околинскиот суд во Титоград,

член Вујовиќ Ѓорѓије, началник на Бирото за молби и поплаки на Извршниот совет на Народна Република Црна Гора во Титоград,

заменик Перишиќ Милутин, службеник на Извршниот совет на Народна Република Црна Гора во Титоград,

член Перовиќ Новак, претседател на Државната арбитража на Народна Република Црна Гора во Титоград,

заменик Вучиниќ Владимир, арбитер на Државната арбитража на Народна Република Црна Гора во Титоград,

член Синдик Трипо, секретар на Земскиот совет на синдикатите на Црна Гора во Титоград, заменик Рашовиќ Стојо, претседател на Земскиот одбор на синдикатите на саобраќајот на Црна Гора во Титоград.

Б. ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА И ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА АВТОНОМНАТА ОБЛАСТ

1) Изборна комисија на Автономната Покраина Војводина

Претседател Бабиќ Стеван, судија на Врховниот суд на Автономната Покраина Војводина во Нови Сад,

заменик Ѓетвај Карољ, судија на Врховниот суд на Автономната Покраина Војводина во Нови Сад, секретар Вујин Александар, началник на Одделението за администрација на Извршниот совет на Автономната Покраина Војводина во Нови Сад, заменик Матиќ Жарко, службеник од Нови Сад, член Шарњаји Јанош, работник од Нови Сад, заменик Хунцман Петар, работник од Нови Сад, член Раду Флор, професор од Нови Сад, заменик Дивљак Димитрије, службеник од Нови Сад,

член Кабин Христина, службеник од Нови Сад, заменик Хуњади Антун, земјоделец од Петроварадин.

2) Изборна комисија на Автономната Косовско-метохиска Област

Претседател Ѓукиќ Милутин, претседател на Окружниот суд во Приштина,

заменик Зуљевиќ Божидар, претседател на Окружниот суд во Призрен,

секретар Арни Зеќир, судија на Окружниот суд во Приштина,

заменик Корапи Ариф, претседател на Народниот одбор на Градската општина во Призрен,

член Бакали Саит, службеник на Наодниот одбор на Автономната Косовско-метохиска Област во Приштина,

заменик Катаниќ Добривоје, службеник од Приштина,

член Глоговац Олга, инструктор на Обласниот комитет на Сојузот на комунистите на Србија во Приштина,

заменик Шкољоли Џелана, управник на Килимарската задруга во Пеќ,
член Јахја Тахир, директор на печатарското претпријатие во Приштина,
заменик Шоши Мехмед, претседател на Народниот одбор на Градската општина во Пеќ.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 1

15 септември 1953 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Горѓевиќ, с. р.

305.

Врз основа на чл. 45, 46 став 1 и 50 ст. 2 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, во врска со Одлуката на Сојузниот извршен совет за поделба на територијата на Федеративна Народна Република Југославија на изборни околии за изборите за народни пратеници што се избираат во околиците и градовите за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина на изборите што ќе се одржат во недела на 22 ноември 1953 година Р. п. бр. 236 од 10 септември 1953 година Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

I. За спроведување на изборите за народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина што ќе се одржат во недела на 22 ноември 1953 година се именуваат околински изборни комисиии во следен состав:

I. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1) **Изборна околија кључкопоречка** — со седиште на Околинската изборна комисија во Кладово: претседател Тасиќ Јован, судија на Околинскиот суд во Кладово,
заменик Николиќ Сима, судија на Околинскиот суд во Кладово,
секретар Станојевиќ Добрица, службеник на Народниот одбор на Околијата во Д. Милановац,
заменик Гурѓевиќ Влајко, пензионер од Д. Милановац,
член Маринковиќ Јован, земјоделец од Костово,
заменик Гончиќ Антоние, работник од Кладово.

2) **Изборна околија крајинска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Неготин: претседател Тодоровиќ Драгољуб, судија на Околинскиот суд во Неготин,
заменик Вожиновиќ Горѓе, судија на Околинскиот суд во Неготин,
секретар Здравковиќ Здравко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Неготин,
заменик Јовановиќ Христифор, службеник на Трговинското претпријатие „Хајдук Вељко“ во Неготин,
член Јаковљевиќ Никола, службеник на Народната банка во Неготин,
заменик Таниќ Вожидар, земјоделец од Тамниче.

3) **Изборна околија бољевачко-борска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Бор: претседател Ракочевиќ Вујо, судија на Околинскиот суд во Бор,
заменик Михајловиќ Гаврило, судија на Околинскиот суд во Бољевац,
секретар Цветковиќ Радован, правник од Бор,

заменик Јаковљевиќ Милосав, правен референт на Народниот одбор на околицата во Бољевац,
член Гавриловиќ Софија, домаќинка од Бољевац,

заменик Савиќ Тихомир, директор на Околинското стопанско претпријатие „Јединство“ во Бор.

4) **Изборна околија заечарска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Заечар: претседател Тодоровиќ Илија, претседател на Околинскиот суд во Заечар,
заменик Лазиќ Светозар, судија на Околинскиот суд во Заечар,
секретар Петровиќ Петар, службеник на Народниот одбор на Околијата во Заечар,
заменик Алексиќ Живојин, службеник на Народниот одбор на Околијата во Заечар,
член Цоковиќ Радомир, службеник на Народниот одбор на Околијата Заечар,
заменик Љубковиќ Јеленко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Заечар.

5) **Изборна околија тимочка** — со седиште на Околинската изборна комисија во Књажевац: претседател Профировиќ Драгољуб, претседател на Околинскиот суд во Књажевац,
заменик Радисављевиќ Боривоје, судија на Околинскиот суд во Књажевац,
секретар Акимовиќ Костадинка, домаќинка од Књажевац,
заменик Милутиновиќ Богомир, кожарски работник од Књажевац,
член Милосављевиќ Љубомир, директор на Рудникот „Дубрава“ во Књажевац,
заменик Миленовиќ Гаврило, член на Селанската работна задруга во Берчиновац.

6) **Изборна околија белопаланачко-сврљипска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Бела Паланка:

претседател Горѓевиќ Вожидар, претседател на Околинскиот суд во Бела Паланка,
заменик Тодоровиќ Вожидар, судија на Околинскиот суд во Сврљиг,
секретар Андрејевиќ Илија, службеник на Народниот одбор на Околијата во Сврљиг,
заменик Златановиќ Драган, службеник на Народниот одбор на Околијата во Бела Паланка,
член Давитков Петар, директор на Народната банка во Бела Паланка,
заменик Радојковиќ Александар, службеник на Народниот одбор на Околијата во Сврљиг.

7) **Изборна околија нишавска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Пирот: претседател Кирлиќ Димитрије, претседател на Околинскиот суд во Пирот,
заменик Даскаловиќ Милош, судија на Околинскиот суд во Пирот,
секретар Јовановиќ Гаврило, службеник на Народниот одбор на Околијата во Пирот,
заменик Петровиќ Јован, службеник на Народниот одбор на Околијата во Пирот,
член Пејчиќ Милош, службеник од Пирот,
заменик Илиќ Ружица, работничка од Пирот.

8) **Изборна околија димитровградско-лужничка** — со седиште на Околинската изборна комисија во Бабушница:

претседател Димитријевиќ Војислав, претседател на Околинскиот суд во Бабушница,
заменик Поповиќ Драгомир, судија на Околинскиот суд во Бабушница,
секретар Алексиќ Градимир, службеник во Бабушница,
заменик Арбутина Никола, службеник на Народниот одбор на околицата во Димитровград,
член Стоилков Павле, службеник на Народниот одбор на околицата во Димитровград,
заменик Мијалковиќ Војислав, службеник од Бабушница.

- 9) **Изборна околија јужноморавско-масуричка** — со седиште на Околистката изборна комисија во Владичин Хан:
 претседател Ристиќ Аристомен, претседател на Околистскиот суд во Владичин Хан,
 заменик Јовановиќ Бранко, судија на Околистскиот суд во Сурдулица,
 секретар Паниќ Бранко, службеник на Околистскиот суд во Владичин Хан,
 заменик Стојковиќ Бранислав, службеник на Народниот одбор на Околијата во Сурдулица,
 член Стошиќ Јосиф, директор на претпријатието „Масурица“ во Сурдулица,
 заменик Поповиќ Слободан, секретар на Трговското претпријатие „1 Мај“ во Владичин Хан.
- 10) **Изборна околија власотиначка** — со седиште на Околистката изборна комисија во Власотинци:
 претседател Петковиќ Борисав, судија на Околистскиот суд во Власотинци,
 заменик Поповиќ Миласав, судија на Околистскиот суд во Власотинци,
 секретар Петковиќ Стојанча, судија за прекршоци на Народниот одбор на Околијата во Власотинци,
 заменик Тасиќ Тихомир, службеник на Народниот одбор на Околијата во Власотинци,
 член Радивојевиќ Сотир, одборник на Околистскиот совет на Народниот одбор на Околијата во Власотинци,
 заменик Крстиќ Стаменко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Власотинци.
- 11) **Изборна околија босилеградска** — со седиште на Околистката изборна комисија во Босилеград:
 претседател Стојановиќ Војислав, претседател на Околистскиот суд во Босилеград,
 заменик Алексов Бојан, судија на Околистскиот суд во Босилеград,
 секретар Стојков Стефан, службеник во Босилеград,
 заменик Костиќ Олга, службеник во Босилеград,
 член Захаријев Симеон, службеник во Босилеград,
 заменик Ангелов Борис, службеник во Босилеград.
- 12) **Изборна околија врањска** — со седиште на Околистката изборна комисија во Врање:
 претседател Илиќ Зарија, претседател на Околистскиот суд во Врање,
 заменик Протиќ Милош, судија на Околистскиот суд во Врање,
 секретар Ристиќ Милан, службеник на Народниот одбор на Околијата во Врање,
 заменик Стошиќ Живојин, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Врање,
 член Атанасијевиќ Атанасије, службеник на Народниот одбор на Околијата во Врање,
 заменик Стошиќ Мило, службеник на Народниот одбор на Општината во Власе.
- 13) **Изборна околија бујановачка** — со седиште на Околистката изборна комисија во Бујановац:
 претседател Ковачевиќ Милутин, претседател на Околистскиот суд во Бујановац,
 заменик Адеми Чамил, судија на Околистскиот суд во Бујановац,
 секретар Стошиќ Стојан, службеник на Народниот одбор на Околијата во Бујановац,
 заменик Јашар Саити, претседател на Народниот одбор на Општината во Прешево,
 член Костиќ Милорад, службеник на Народниот одбор на Околијата во Бујановац,
 заменик Укшини Абдула, службеник на Народниот одбор на Околијата во Бујановац.
- 14) **Изборна околија јабланичка** — со седиште на Околистката изборна комисија во Лебана:

претседател Перовиќ Радосав, судија на Околистскиот суд во Лебана,
 заменик Степиќ Спасоје, судија на Околистскиот суд во Лебана,
 секретар Момировиќ Душан, службеник на Народниот одбор на Околијата во Лебана,
 заменик Вукановиќ Драгомир, службеник на Народниот одбор на Околијата во Лебана,
 член Тасиќ Светислав, пензионер од Лебана,
 заменик Пешиќ Драгољуб, земјоделец од Кривача.

15) **Изборна околија лесковачка I** — со седиште на Околистката изборна комисија во Лесковац:
 претседател Елезовиќ Предраг, претседател на Околистскиот суд во Лесковац,
 заменик Николиќ Бора, судија на Околистскиот суд во Лесковац,
 секретар Ранисављевиќ Драгослав, просветен работник од Лесковац,
 заменик Поцков Ката, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Лесковац,
 член Пешиќ Душан, работник од Лесковац,
 заменик Пејчиќ Раде, столарски работник од Лесковац.

16) **Изборна околија лесковачка II** — со седиште на Околистката изборна комисија во Лесковац:
 претседател Митиќ Петар, претседател на Околистскиот суд во Лесковац,
 заменик Прокоповиќ Видоје, судија на Околистскиот суд во Лесковац,
 секретар Маринковиќ Славко, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Лесковац,
 заменик Јовановиќ Јован, просветен работник од Лесковац,
 член Цветковиќ Стојан, од Брестовац,
 заменик Коциќ Илија, земјоделец од Мала Биљаница.

17) **Изборна околија добричка** — со седиште на Околистката изборна комисија во Прокупље:
 претседател Тасиќ Душан, судија на Околистскиот суд во Прокупље,
 заменик Брауновиќ Милован, судија на Околистскиот суд во Прокупље,
 секретар Цветковиќ Слободан, службеник на Народниот одбор на околијата добричка во Прокупље,
 заменик Вешковиќ Љуба, службеник на Народниот одбор на околијата добричка во Прокупље,
 член Стојановиќ Стојан, службеник на Народниот одбор на околијата добричка во Прокупље,
 заменик Пауновиќ Миодраг, земјоделец од Ново Село.

18) **Изборна околија топличка** — со седиште на Околистката изборна комисија во Прокупље:
 претседател Ракоњац Миливоје, судија на Околистскиот суд во Прокупље,
 заменик Брауновиќ Милован, судија на Околистскиот суд во Прокупље,
 секретар Миленковиќ Боривоје, службеник на Народниот одбор на Околијата топличка во Прокупље,
 заменик Вукајловиќ Никола, службеник на Народниот одбор на Околијата топличка во Прокупље,
 член Тодоровиќ Милутин, службеник на Народниот одбор на Околијата топличка во Прокупље,
 заменик Јовановиќ Боривоје, службеник на Селско-стопанскиот имот во Долна Трнава.

19) **Изборна околија јастребачко-косаничка** — со седиште на Околистката изборна комисија во Куршумлија:
 претседател Марковиќ Радомир, судија на Околистскиот суд во Куршумлија.

заменик Горѓевиќ Десимир, судија на Околискиот суд во Куршумлија,
секретар Глишиќ Богосав, службеник на Народниот одбор на Околијата во Куршумлија,
заменик Бојовиќ Витко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Куршумлија,
член Јовановиќ Стојан, секретар на Народниот одбор на Околијата во Благац,
заменик Милошевиќ Алекса, службеник на Народниот одбор на Околијата во Благац.

20) **Изборна околија нишка** — со седиште на Околистката изборна комисија во Ниш:
претседател Поповиќ Милентије, судија на Околистскиот суд во Ниш,
заменик Божиновиќ Никола, судија на Околистскиот суд во Ниш,
секретар Илиќ Драгоин, службеник на Народниот одбор на Околијата во Ниш,
заменик Савиќ Чедомир, службеник на Народниот одбор на Околијата во Ниш,
член Димитријевиќ Цветко, земјоделец од Прва Кутина,
заменик Мишиќ Добривоје, работник од Кнежевац.

21) **Изборна околија град Ниш** — со седиште на Околистката изборна комисија во Ниш:
претседател Кулиќ Димитрије, претседател на Околистскиот суд во Ниш,
заменик Вујановиќ др Милан, судија на Окружниот суд во Ниш,
секретар Стојановиќ Светислав, службеник од Ниш,
заменик Поповиќ Милентије, судија на Околистскиот суд во Ниш,
член Јанковиќ Јованка, наставница од Ниш,
заменик Бошњаковиќ Миодраг, директор на Средната театарска школа во Ниш.

22) **Изборна околија моравска** — со седиште на Околистката изборна комисија во Алексинац:
претседател Милојковиќ Драгомир, претседател на Околистскиот суд во Алексинац,
заменик Станковиќ Станислав, судија на Околистскиот суд во Алексинац,
секретар Васиќ Здравко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Алексинац,
заменик Анѓелковиќ Драган, надзорник на рудничката колонија на Алексиначките рудници,
член Филиповиќ Драгољуб, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Алексинац,
заменик Рајовиќ Ратомир, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Алексинац.

23) **Изборна околија ражањско-сокобањска** — со седиште на Околистката изборна комисија во Ражањ:
претседател Никчевиќ Војислав, претседател на Околистскиот суд во Ражањ,
заменик Димитријевиќ Милош, судија на Околистскиот суд во Сокобања,
секретар Антиќ Јеленко, службеник од Блендија,
заменик Станојевиќ Душан, службеник од Ражањ,
член Обрадовиќ Милорад, службеник од Ражањ,
заменик Никодијевиќ Тихомир, учител од Сокобања

24) **Изборна околија параќинска** — со седиште на Околистката изборна комисија во Параќин:
претседател Поповиќ Милан, претседател на Околистскиот суд во Параќин,
заменик Крстиќ Матија, судија на Околистскиот суд во Параќин,
секретар Живковиќ Горѓе, службеник на Народниот одбор на Околијата во Параќин,

заменик Милосављевиќ Станоје, службеник на Народниот одбор на Околијата во Параќин,
член Аранѓеловиќ Драгољуб, потпретседател на Народниот одбор на Околијата во Параќин,
заменик Урошевиќ Мирко, секретар на Трговската комора во Параќин,

25) **Изборна околија левачко-темниќска** — со седиште на Околистката изборна комисија во Доњи Крчин:

претседател Горѓевиќ Станко, претседател на Околистскиот суд во Рековац,
заменик Цветковиќ Љубомир, судија на Околистскиот суд во Варварин,
секретар Павловиќ Радомир, службеник на Народниот одбор на Околијата во Варварин,
заменик Матејиќ Живота, судија за прекршоци на Народниот одбор на Околијата во Рековац,
член Недељковиќ Драгослав, службеник на Народниот одбор на Околијата во Рековац,
заменик Недељковиќ Драгољуб, службеник на Народниот одбор на Општината во Доњи Крчин.

26) **Изборна околија раваничка** — со седиште на Околистката изборна комисија во Куприја:
претседател Јаниќијевиќ Бранко, претседател на Околистскиот суд во Куприја,
заменик Селиќ Миодраг, судија на Околистскиот суд во Куприја,

секретар Радивојевиќ Урош, службеник на Народниот одбор на Околијата во Куприја,
заменик Павковиќ Живана, службеник од Куприја,
член Шевиќ Милош, работник на Фабриката за шеќер во Куприја,
заменик Живановиќ Константин, земјоделец од Куприја.

27) **Изборна околија беличка** — со седиште на Околистката изборна комисија во Светозарево:
претседател Младеновиќ Марко, претседател на Околистскиот суд во Светозарево,
заменик Коџиќ Боривоје, судија на Окружниот суд во Светозарево,
секретар Стојановиќ Јездимир, службеник на Околистскиот комитет на Сојузот на комунистите на Србија во Светозарево,
заменик Новаковиќ Милутин, судија за прекршоци на Народниот одбор на Градската општина во Светозарево,
член Матиќ Војислав, службеник на Народниот одбор на Околијата во Светозарево,
заменик Матиќ Драгољуб, службеник на Народниот одбор на Околијата во Светозарево.

28) **Изборна околија деспотовачко-ресавска** — со седиште на Околистката изборна комисија во Свилајнац:

претседател Рашков Петар, претседател на Околистскиот суд во Свилајнац,
заменик Јездик Реља, судија на Околистскиот суд во Деспотовац,
секретар Ковачевиќ Александар, службеник во Свилајнац,
заменик Илиќ Милутин, пензионер во Породин,
член Петровиќ Сретен, службеник во Деспотовац,
заменик Пановиќ Јездимир, шивач во Свилајнац.

29) **Изборна околија поморавска** — со седиште на Околистката изборна комисија во Велика Плана:
претседател Миличевиќ Миодраг, претседател на Околистскиот суд во Велика Плана,
заменик Пејовиќ Илија, судија на Околистскиот суд во Велика Плана,
секретар Милутиновиќ Љубиша, службеник на Народниот одбор на Околијата во Велика Плана,
заменик Васиљевиќ Јелена, земјоделец од Мала Плана,
член Стоиловиќ Стојан, работник од Велика Плана,

заменик Милосављевиќ Христина, земјоделец од Четереж.

30) **Изборна околија млавека** — со седиште на Околицката изборна комисија во Петровац: претседател Николиќ Здравко, претседател на Околицкиот суд во Петровац, заменик Милојевиќ Драгутин, судија на Околицкиот суд во Петровац, секретар Ѓурѓевиќ Илија, службеник на Народниот одбор на Околијата во Петровац, заменик Горич Мирослава, службеник на Народниот одбор на Околијата во Петровац, член Миловановиќ Душан, претседател на Народниот одбор на Општината во Петровац, заменик Благојевиќ Душан, директор на претпријатието „1 Мај“ во Петровац.

31) **Изборна околија звишко-хомољска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Кучево: претседател Јанковиќ Селимир, претседател на Околицкиот суд во Кучево, заменик Попадиќ Јован, претседател на Околицкиот суд во Жагубица, секретар Николиќ Милорад, службеник на Народниот одбор на Околијата во Кучево, заменик Илиќ Лазар, службеник на Народниот одбор на Околијата во Жагубица, член Ѓорѓевиќ Милутин, службеник од Жагубица, заменик Секулиќ Милутин, службеник од Кучево.

32) **Изборна околија рамска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Велико Градиште: претседател Гајиќ Радивоје, претседател на Околицкиот суд во Велико Градиште, заменик Богдановиќ Драгољуб, судија на Околицкиот суд во Велико Градиште, секретар Лазиќ Предраг, службеник на Народниот одбор на Околијата во Велико Градиште, заменик Стефановиќ Војислав, службеник на Народниот одбор на Околијата во Велико Градиште, член Милосављевиќ Боровоје, службеник на Народниот одбор на Околијата во Велико Градиште, заменик Бесарабиќ Михајло, берберин од Велико Градиште.

33) **Изборна околија пожаревачка** — со седиште на Околицката изборна комисија во Пожаревац: претседател Гојковиќ Тихомир, претседател на Околицкиот суд во Пожаревац, заменик Маровиќ Ѓуро, судија на Окружниот суд во Пожаревац, секретар Максиќ Бора, работник на Претпријатието „Моравка“ во Пожаревац, заменик Бркиќ Сима, службеник на Народниот одбор на Околијата во Пожаревац, член Радуновиќ Ратомир, член на Селанската работна задруга „Црвена Звезда“ во Пожаревац, заменик Дамјановиќ Драги, службеник на Претпријатието „Узор“ во Пожаревац.

34) **Изборна околија подунавска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Смедерево: претседател Ранковиќ Танасије, судија на Околицкиот суд во Смедерево, заменик Константиновиќ Светозар, судија на Околицкиот суд во Смедерево, секретар Стојановиќ Стојан, службеник на Народниот одбор на Околијата во Смедерево, заменик Петровиќ Светозар, службеник на Народниот одбор на Околијата во Смедерево, член Ристиќ Милорад, службеник на Околицкиот сојуз на земјоделските задруги во Смедерево, заменик Радуловиќ Божидар, работник од Смедерево

35) **Изборна околија космајска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Младеновац: претседател Живковиќ Михајло, претседател на Околицкиот суд во Младеновац, заменик Јаковљевиќ Сениша, судија на Околицкиот суд во Младеновац, секретар Новичиќ Михаило, службеник на Народниот одбор на околијата во Младеновац, заменик Караклајиќ Радован, службеник на Народниот одбор на градската општина во Младеновац, член Тодоровиќ Милосав, работник на индустриско-керамичкото претпријатие „Керамика“ во Младеновац, заменик Спасиќ Лепосава, службеник на Народниот одбор на околијата во Младеновац.

36) **Изборна околија јасеничка** — со седиште на Околицката изборна комисија во Смедеревска Паланка: претседател Аксич Димитрије, судија на Околицкиот суд во Смедеревска Паланка, заменик Марковиќ Владимир, судија на Околицкиот суд во Смедеревска Паланка, секретар Миљковиќ Александар, службеник на Народниот одбор на околијата во Смедеревска Паланка, заменик Милутиновиќ Драгослав, службеник на Народниот одбор на Околијата во Смедеревска Паланка, член Јовановиќ Тихомир, службеник на Народниот одбор на градската општина во Смедеревска Паланка, заменик Јоцковиќ Драгољуб, службеник во Смедеревска Паланка.

37) **Изборна околија лепеничко-опленачка** — со седиште на Околицката изборна комисија во Топола: претседател Ристовиќ Мирко, претседател на Околицкиот суд во Топола, заменик Јовановиќ Душан, претседател на Околицкиот суд во Рача Крагујевачка, секретар Радојковиќ Љубиша, службеник на Народниот одбор на Околијата во Топола, заменик Радомировиќ Обрен, службеник на Народниот одбор на Околијата во Рача Крагујевачка, член Живановиќ Десимир, службеник на Народниот одбор во Рача Крагујевачка, заменик Гајиќ Предраг, службеник од Топола.

38) **Изборна околија орашачка** — со седиште на Околицката изборна комисија во Аранѓеловац: претседател Проковиќ Драгослав, судија на Околицкиот суд во Аранѓеловац, заменик Павловиќ Миливоје, судија на Околицкиот суд во Аранѓеловац, секретар Стојановиќ Јован, службеник на Народниот одбор на Околијата во Аранѓеловац, заменик Сарамандиќ Станимир, службеник на Народниот одбор на Околијата во Аранѓеловац, член Крсмановиќ Мика, директор на Народната банка во Аранѓеловац, заменик Радојевиќ Миливоје, службеник на Народниот одбор на Околијата во Аранѓеловац.

39) **Изборна околија крагујевачка и град Крагујевац** — со седиште на Околицката изборна комисија во Крагујевац: претседател Минаковиќ Александар, претседател на Окружниот суд во Крагујевац, заменик Милојковиќ Станислав, судија на Околицкиот суд во Крагујевац, секретар Трбојевиќ Даница, управител на Градската библиотека во Крагујевац, заменик Лаѓарски Иван, службеник во Крагујевац, член Марковиќ Милан, учител во Околијата крагујевачка,

заменик Петковиќ Михаило, службеник на Народниот одбор на Околијата во Крагујевац.

40) **Изборна околија грузанска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Крагујевац, претседател Стевовиќ Миодраг, судија на Окружниот суд во Крагујевац,

заменик Царезановиќ Драгољуб, судија на Окружниот суд во Крагујевац, секретар Стаменковиќ Миладин, службеник на Народниот одбор на околијата грузанска во Крагујевац,

заменик Божовиќ Михајло, службеник од Крагујевац,

член Аврамовиќ Јелица, службеник на Народниот одбор на околијата грузанска во Крагујевац, заменик Васиљевиќ Сибса, службеник на Околицкиот сојуз на земјоделските задруги на Околијата грузанска во Крагујевац.

41) **Изборна околија љишко-таковска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Горњи Милановац:

претседател Зариќ Љубиша, претседател на Околицкиот суд во Горњи Милановац, заменик Јаниќијевиќ Богољуб, судија на Околицкиот суд во Горњи Милановац,

секретар Никиќ Славко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Горњи Милановац,

заменик Буриќ Никола, службеник на Народниот одбор на Околијата во Горњи Милановац,

член Симиќ Раденко, службеник од Љиг, заменик Панѓиќ Радован, службеник од Љиг.

42) **Изборна околија ваљевска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Ваљево:

претседател Ристивојевиќ Милорад, судија на Окружниот суд во Ваљево,

заменик Манојловиќ Милан, судија на Окружниот суд во Ваљево,

секретар Лома Вранислав, правен референт на Народниот одбор на Околијата во Ваљево,

заменик Гукановиќ Светислав, правен референт на Народниот одбор на Околијата во Ваљево,

член Ранковиќ Богдан, уредник на листот „Напред“ во Ваљево,

заменик Дудиќ Вера, земјоделец од Клинци.

43) **Изборна околија тамнавска** — со седиште на Околицката изборна комисија на Уб:

претседател Јаковљевиќ Вратислав, претседател на Околицкиот суд во Уб,

заменик Караќиќ Милутин, судија на Околицкиот суд во Уб,

секретар Крчевинац Мило, службеник на Народниот одбор на Околијата во Уб,

заменик Андрејевиќ Максим, директор на филијалата на Народната банка во Уб,

член Живановиќ Деспот, службеник од Уб, заменик Тешиќ Предраг, службеник од Уб.

44) **Изборна околија колубарска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Лазаревац:

претседател Платаниќ Радисав, претседател на Околицкиот суд во Лазаревац,

заменик Чакаревиќ Добрило, судија на Околицкиот суд во Лазаревац,

секретар Јанковиќ Матеја, службеник на Народниот одбор на околијата во Лазаревац,

заменик Милетиќ Драгиша, работник во Лазаревац,

член Радовановиќ Драгослав, службеник на Народниот одбор на околијата во Лазаревац,

заменик Буквиќ Бранко, наставник на гимназијата во Лазаревац

45) **Изборна околија белградска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Белград:

претседател Среќковиќ Ѓорѓе, судија на Околицкиот суд во Белград,

заменик Весковиќ Драгиќ, претседател на Околицкиот суд во Белград,

секретар Илиќ Милорад, службеник од Белград,

заменик Симиќ Стеван, службеник од Белград, член Алимпиќ Богдан, работник од Белиот Поток,

заменик Петровиќ Љубивоје, службеник од Жарково.

46) **Изборна околија град Белград I** — со седиште на Околицката изборна комисија во Белград:

претседател Нигриновиќ Властимир, судија на II околицки суд за град Белград во Белград,

заменик Милосављевиќ Милан, судија на III сколицки суд за град Белград во Белград,

секретар Мирковиќ Драгиќ, заменик на Јавниот обвинител на Народна Република Србија во Белград,

заменик Вуковиќ Ратко, новинар од Белград, член Рапаиќ Брајко, службеник од Белград,

заменик Софтиќ Миодраг, работник од Белград.

47) **Изборна околија град Белград II** — со седиште на Околицката изборна комисија во Белград:

претседател Пантовиќ Драгослав, судија на Окружниот суд за град Белград во Белград,

заменик Трајиќ Ангелко, судија на Окружниот суд за град Белград во Белград,

секретар Миланковиќ Драгомир, службеник на Народниот одбор на општината Скадарлија во Белград,

заменик Боговац Душан, службеник на Народниот одбор на општината Теразије во Белград,

член Демиќ Борка, службеник од Белград, заменик Дуквиќ др Милош, службеник на Сојузниот врховен суд во Белград.

48) **Изборна околија град Белград III** — со седиште на Околицката изборна комисија во Белград:

претседател Димитријевиќ Љубивоје, судија на Окружниот суд во Белград,

заменик Милосављевиќ Љубинка, судија на Окружниот суд за град Белград во Белград,

секретар Краќис Никола, службеник на Народниот одбор на општината Палилула во Белград,

заменик Жица Остоја, помошник на Јавниот обвинител во Белград,

член Бошковиќ Веселин, работник од Белград, заменик Башкот Стојан, работник од Белград.

49) **Изборна околија град Белград IV** — со седиште на Околицката изборна комисија во Белград:

претседател Петковиќ Боривоје, судија на Окружниот суд за град Белград во Белград,

заменик Ѓорѓевиќ Петар, судија на III околицки суд за град Белград во Белград,

секретар Пишчевиќ Милојко, секретар на Народниот одбор Стари Герам во Белград,

заменик Ѓорѓевиќ Ѓока, службеник на Народниот одбор Свездара во Белград,

член Загорац Младен, работник од Белград, заменик Јанковиќ Вранислав, професор од Белград.

50) **Изборна околија град Белград V** — со седиште на Околицката изборна комисија во Белград:

претседател Димитријевиќ Јован, судија на Окружниот суд за град Белград во Белград,

заменик Нешиковиќ Миодраг, судија на Окружниот суд во Белград,

секретар Пешиќ Светислав, службеник на Јавното правобранителство на Народна Република Србија во Белград,

заменик Димитријевиќ Петар, работник од Белград,

член Плевљаќ Мурат, службеник од Белград, заменик Ѓокиќ Марко, службеник на Народниот одбор на Општината Источни Врачар во Белград.

51) **Изборна околија град Белград VI** — со седиште на Околицката изборна комисија во Белград:

претседател Тошиќ Вранислав, судија на II околицки суд за град Белград во Белград.

заменик Горѓевиќ Душан, судија на Окружниот суд за град Белград во Белград, секретар Марковиќ Александар, секретар на Народниот одбор Лекино Брдо во Белград, заменик Ивановиќ Милорад, секретар на Народниот одбор на општината Западни Врачар во Белград,

член Станојевиќ Душан, работник од Белград, заменик Вуковиќ Богдан, работник од Белград.

52) **Изборна околија град Белград VII** — со седиште на Околицката изборна комисија во Белград: претседател Остојиќ Растко, судија на Окружниот суд за град Белград во Белград, заменик Павловиќ Мирко, судија на II околицки суд за град Белград во Белград, секретар Божовиќ Јован, службеник на Сојузниот извршен совет во Белград, заменик Митровиќ Драгољуб, работник на претпријатието „9 Мај“ во Белград, член Николиќ Влада, службеник на Сојузниот извршен совет во Белград, заменик Влајиќ Светозар, службеник на претпријатието „Гвожђар“ во Белград.

53) **Изборна околија град Белград VIII** — со седиште на Околицката изборна комисија во Земун: претседател Вујичиќ Душан, судија на Окружниот суд за град Белград во Белград, заменик Мензалин Петар, судија на IV околицки суд за град Белград во Белград, секретар Попов Лаза, службеник од Земун, заменик Јеловац Стеван, службеник од Земун, член Велебит Станко, службеник од Земун, заменик Јовановиќ Бранко, службеник од Земун,

54) **Изборна околија посавска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Обреновац: претседател Пауновиќ Светозар, судија на Околицкиот суд во Обреновац, заменик Мишиќ Душан, судија на Околицкиот суд во Обреновац, секретар Миловановиќ Богољуб, службеник на Народниот одбор на Околијата во Обреновац, заменик Миљеновиќ Милош, работник на прехрамбеното претпријатие во Обреновац, член Миловановиќ Олга, судија за прекршоци во Обреновац, заменик Николиќ Бранко, работник од Обреновац.

55) **Изборна околија посавотамнавска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Владимирци: претседател Јаковљевиќ Јаков, претседател на Околицкиот суд во Владимирци, заменик Мразовиќ Стјепан, судија на Околицкиот суд во Владимирци, секретар Алексиќ Драгољуб, службеник на Народниот одбор на Околијата во Владимирци, заменик Гаковиќ Савко, земјоделец од Лојаница, член Новаковиќ Светислав, земјоделец од Крунула, заменик Алексиќ Љубица, домаќинка од Владимирци.

56) **Изборна околија поцерска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Шабац: претседател Гајиќ Александар, судија на Окружниот суд во Шабац, заменик Шобиќ Љубомир, судија на Окружниот суд во Шабац, секретар Милошевиќ Марко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Шабац, заменик Гачиќ Душан, службеник на Народниот одбор на Околијата во Шабац, член Јоковиќ Александар, службеник од Шабац, заменик Станковиќ Војислав, службеник од Шабац.

57) **Изборна околија мачванска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Богатиќ: претседател Гокиќ Јанко, претседател на Околицкиот суд во Богатиќ, заменик Правица Сретан, судија на Околицкиот суд во Богатиќ, секретар Максиќ Ратомир, службеник на Народниот одбор на Околијата во Богатиќ, заменик Пармаковиќ Драган, службеник на Народниот одбор на Околијата во Богатиќ, член Дражиќ Миомир, земјоделец од Богатиќ, заменик Јовиќ Светислав, земјоделец од Богатиќ.

58) **Изборна околија јадранска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Лозница: претседател Југовиќ Станислав, претседател на Околицкиот суд во Лозница, заменик Антониќ Вера, судија на Околицкиот суд во Лозница, секретар Радовановиќ Борисав, службеник на Народниот одбор на Околијата во Лозница, заменик Тешиќ Војислав, земјоделец од Гор. Недељица, член Јовановиќ Николија, домаќинка од Лозница, заменик Грбиќ Станоје, рударски работник во Зајача.

59) **Изборна околија подгорско-раѓевска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Осечина: претседател Негич Иван, судија на Околицкиот суд во Осечина, заменик Павловиќ Миљко, судија на Околицкиот суд во Крупањ, секретар Лукиќ Милосав, секретар на Околицкиот синдикален совет во Осечина, заменик Драговиќ Вељко, адвокат од Осечина, член Јокиќ Драгиќ, службеник на Народниот одбор на Околијата во Крупањ, заменик Петровиќ Миодраг, службеник на Народниот одбор на Околијата во Крупањ.

60) **Изборна околија азбуковачко-рачанска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Бајина Башта: претседател Гудуриќ Ѓорѓе, претседател на Околицкиот суд во Бајина Башта, заменик Величковиќ Сретан, судија на Околицкиот суд во Љубовија, секретар Јеремиќ Богољуб, службеник на Народниот одбор на Околијата рачанска во Бајина Башта, заменик Гајиќ Ненад, секретар на Народниот одбор на Околијата во Љубовија, член Јевтиќ Боривоје, службеник на Околицкиот сојуз на земјоделските задруги во Љубовија, заменик Горѓевиќ Милутин, службеник на Народниот одбор на Околијата во Бајина Башта.

61) **Изборна околија пожешко-црногорска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Ужичка Пожега: претседател Милошевиќ Миодраг, судија на Околицкиот суд во Ужичка Пожега, заменик Петровиќ Радосав, претседател на Околицкиот суд во Косјериќ, секретар Божовиќ Никола, земјоделски техничар од Ужичка Пожега, заменик Живановиќ Павле, службеник на Народниот одбор на Околијата во Косјериќ, член Павловиќ Негослав, судија на Околицкиот суд во Косјериќ, заменик Вукајловиќ Милена, член на Селанската работна задруга од Висибаба.

62) **Изборна околија ужичко-златиборска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Титово Ужице:

претседател Меѓедовиќ Милун, претседател на Окружниот суд во Титово Ужице, заменик Нешовановиќ Драган, претседател на Околинскиот суд во Титово Ужице, секретар Каљевиќ Драгомир, службеник од Титово Ужице, заменик Теодосијевиќ Милоје, службеник од Чајетина, член Ковачевиќ Бранко, службеник од Чајетина, заменик Спасениќ Милорад, работник од Чајетина.

63) **Изборна околија златарско-прибојско-милешевска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Пријепоље: претседател Хашимбеговиќ Камил, претседател на Околинскиот суд во Пријепоље, заменик Жугиќ Обрад, судија на Околинскиот суд во Пријепоље, секретар Пуриќ Вуко, службеник од Пријепоље, заменик Нусабеговиќ Енвер, работник од Пријепоље, член Цвијовиќ Милан, судија на Околинскиот суд во Нова Варош, заменик Вучиќевиќ Ниќа, учител од Пријепоље.

64) **Изборна околија ариљско-моравичка** — со седиште на Околинската изборна комисија во Ивањица: претседател Чакаревиќ Миливоје, судија на Околинскиот суд во Ивањица, заменик Петковиќ Велимир, судија на Околинскиот суд во Ариље, секретар Радосављевиќ Петар, службеник на Народниот одбор на Околинската во Ариље, заменик Мартиновиќ Милосав, службеник на Народниот одбор на Околинската во Ивањица, член Младеновиќ Драгиша, службеник на Народниот одбор на Околинската во Ивањица, заменик Ковачевиќ Миломир, службеник на Околинскиот сојуз на земјоделските задруги во Ариље.

65) **Изборна околија сјеничко-штавичка** — со седиште на Околинската изборна комисија во Сјеница: претседател Мујагиќ Махмуд, претседател на Околинскиот суд во Сјеница, заменик Хамзагиќ Јонуз, судија на Околинскиот суд во Тутин, секретар Чукановиќ Сава, секретар на Народниот одбор на Околинската во Сјеница, заменик Илиќ Михајло, правен референт на Околинскиот суд во Сјеница, член Каљевиќ Добросав, секретар на Народниот одбор на Околинската во Тутин, заменик Шапоник Миленко, службеник на Народниот одбор на Околинската во Сјеница.

66) **Изборна околија дежевска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Нови Пазар: претседател Кировиќ Милош, претседател на Окружниот суд во Нови Пазар, заменик Бегиќ Шукрија, судија на Окружниот суд во Нови Пазар, секретар Ваиќ Никола, службеник на Народниот одбор на Околинската во Нови Пазар, заменик Бошњевиќ Илија, службеник на Народниот одбор на Околинската во Нови Пазар, член Тодоровиќ Миленко, службеник на Народниот одбор на Околинската во Нови Пазар, заменик Ивановиќ Лепосава, домаќинка од Нови Пазар.

67) **Изборна околија студеничка** — со седиште на Околинската изборна комисија во Рашка: претседател Јоковиќ Божидар, претседател на Околинскиот суд во Рашка, заменик Урошевиќ Малиша, судија на Околинскиот суд во Рашка,

секретар Ракиќиќ Станимир, службеник на Народниот одбор на Околинската во Рашка, заменик Мартаќ Вуксан, службеник од Рашка, член Вукадиновиќ Хранислав, службеник на Околинскиот сојуз на земјоделските задруги во Рашка,

заменик Јевтиќ Јелица, домаќинка од Рашка.
68) **Изборна околија жупеко-копаоничка** — со седиште на Околинската изборна комисија во Брус: претседател Петровиќ Будимир, претседател на Околинскиот суд во Брус, заменик Ивановиќ Здравко, судија на Околинскиот суд во Брус, секретар Живанчевиќ Станимир, службеник на Народниот одбор на Околинската во Брус, заменик Ивезиќ Ратомир, земјоделец од Мала Грабовница, член Мартиновиќ Боривоје, службеник на Народниот одбор на Околинската во Александровац, заменик Судимац Богоје, работник од Брус.

69) **Изборна околија крушевачка I** — со седиште на Околинската изборна комисија во Крушевац: претседател Миљковиќ Драгиша, претседател на Окружниот суд во Крушевац, заменик Ристиќ Радован, судија на Окружниот суд во Крушевац, секретар Мишљеновиќ Матија, службеник на Народниот одбор на Околинската во Крушевац, заменик Јовановиќ Бранко, службеник на Окружниот суд во Крушевац, член Рајковиќ Радомир, директор на Трговското претпријатие „Ратко Пешиќ“, во Крушевац, заменик Петровиќ Радомир, работник на индустриското претпријатие „Мерима“ во Крушевац.

70) **Изборна околија крушевачка II** — со седиште на Околинската изборна комисија во Крушевац: претседател Филиповиќ Богдан, претседател на Околинскиот суд во Крушевац, заменик Миладиновиќ Љубомир, судија на Околинскиот суд во Крушевац, секретар Савиќ Драган, службеник на Народниот одбор на Околинската во Крушевац, заменик Думбовиќ Љубиша, работник на Фабриката „14 Октобар“ во Крушевац, член Качаревиќ Драгиша, службеник на Народниот одбор на Околинската во Крушевац, заменик Алексиќ Софија, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Крушевац.

71) **Изборна околија трстеничка** — со седиште на Околинската изборна комисија во Трстеник: претседател Милетиќ Милорад, судија на Околинскиот суд во Трстеник, заменик Кеќидиќ Љубиша, судија на Околинскиот суд во Трстеник, секретар Правдиќ Милован, службеник на Народниот одбор на Околинската во Трстеник, заменик Обрадовиќ Јован, работник од Врњачка Бања, член Марковиќ Славко, земјоделец од Чаир, заменик Чеперковиќ Илија, работник од Трстеник.

72) **Изборна околија жичка** — со седиште на Околинската изборна комисија во Ранковиќево: претседател Ракочевиќ Сава, претседател на Околинскиот суд во Ранковиќево, заменик Чоловиќ Вера, судија на Околинскиот суд во Ранковиќево, секретар Јаќиќ Сава, службеник на Народниот одбор на Околинската во Ранковиќево, заменик Мршовиќ Славољуб, член на Селанската работна задруга во Самаил, член Митровиќ Јован, столарски работник од Ранковиќево, заменик Јањиќ Стеван, земјоделец од Жича.

73) **Изборна околија драгачевска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Гучај

претседател Ковачевиќ Радисав, претседател на Околискиот суд во Гуча, заменик Микиќ Војислав, правен референт на Околискиот суд во Гуча, секретар Вдовенков Славка, правен референт на Народниот одбор на околицата во Гуча, заменик Узуновиќ Гвозден, службеник на Народниот одбор на општината во Гуча, член Вукосављевиќ Крстомир, управник на земјоделската задруга „Гуча“ во Гуча, заменик Јанковиќ Вучко, службеник на Народниот одбор на општината во Котража.

74) Изборна околица љубиќко-трнавска — со седиште на Околицката изборна комисија во Чачак: претседател Вадњаревиќ Радомир, претседател на Окружниот суд во Чачак, заменик Благојевиќ Предислав, судија на Окружниот суд во Чачак, секретар Богичевиќ Живан, земјоделец од Љубиќ, заменик Ѓурѓевиќ Љубинка, професор од Чачак, член Дашиќ Ратко, работник од Чачак, заменик Никитовиќ Секула, земјоделец од Мршинци.

На подрачјето на Автономната Покраина Војводина

75) Изборна околица земунска — со седиште на Околицката изборна комисија во Земун: претседател Бург Бохумир, претседател на Околискиот суд во Земун, заменик Лазич Миролуб, судија на Околискиот суд во Земун, секретар Кирковиќ Стеван, секретар на Народниот одбор на Околицата во Земун, заменик Вељковиќ Радован, службеник во Земун, член Ковачевиќ Никола, работник во Земун, заменик Живановиќ Слободан, трговски помошник во Земун,

76) Изборна околица старопазовачка — со седиште на Околицката изборна комисија во Стара Пазова: претседател Попов Лазар, претседател на Околискиот суд во Стара Пазова, заменик Живановиќ Милорад, судија на Околискиот суд во Стара Пазова, секретар Теодоровиќ Бранко, службеник на Околискиот суд во Стара Пазова, заменик Долиќај Мишко, службеник во Стара Пазова, член Белин Павле, занаетчија во Стара Пазова, заменик Букурецки Радивоје, директор на претпријатието од Стара Пазова.

77) Изборна околица румска — со седиште на Околицката изборна комисија во Рума: претседател Радивојевиќ Сава, претседател на Околискиот суд во Рума, заменик Блудовиќ Богдан, судија на Околискиот суд во Рума, секретар Раониќ Сава, службеник на Народниот одбор на Околицата во Рума, заменик Јовановиќ Нада, службеник на Народниот одбор на Околицата во Рума, член Ѓрковиќ Спасоје, директор на Осмолетката во Рума, заменик Радојчиќ Милан, рудар од Врдник.

78) Изборна околица сремскомитровачка — со седиште на Околицката изборна комисија во Сремска Митровица: претседател Николин Никола, претседател на Окружниот суд во Сремска Митровица, заменик Петрењ Петар, судија на Окружниот суд во Сремска Митровица, секретар Рашиќ Тина, службеник во Сремска Митровица,

заменик Шевиќ Анѓа, службеник во Сремска Митровица, член Живковиќ Љубомир, член на Селанската работна задруга од Шашинци, заменик Поповиќ Бранко, работник од Сремска Митровица.

79) Изборна околица шидска — со седиште на Околицката изборна комисија во Шид: претседател Бркиќ Јован, претседател на Околискиот суд во Шид, заменик Момировиќ Златоје, судија на Околискиот суд во Шид, секретар Максиќ Станко, службеник во Шид, заменик Огњановиќ Слободан, службеник во Шид, член Малчиќ Сава, службеник во Шид, заменик Ленѓер Владимир, претседател на Околискиот комитет на Народната младина во Шид.

80) Изборна околица новосадска — со седиште на Околицката изборна комисија во Нови Сад: претседател Ѓрѓинчевиќ др Станислав, судија на Окружниот суд во Нови Сад, заменик Ачански Милован, судија на Околискиот суд во Нови Сад, секретар Кокар Стеван, службеник во Нови Сад, заменик Наранчиќ Милан, службеник во Сириг, член Петковиќ Милутин, просветен работник од Нови Сад, заменик Бркиќ Мата, работник од Беочин.

81) Изборна околица град Нови Сад — со седиште на Околицката изборна комисија во Нови Сад: претседател Станојевиќ Новица, претседател на Околискиот суд во Нови Сад, заменик Каназир Александар, судија на Околискиот суд во Нови Сад, секретар Стефановиќ Слободан, професор на Средњата медицинска школа во Нови Сад, заменик Беквалац Катица, службеник на „Кулпин“ во Нови Сад, член Фодор Ференц, секретар на Околискиот синдикален совет во Нови Сад, заменик Санта Јоаким, работник на „Победа“ во Петроварадин.

82) Изборна околица бачкопаланачка — со седиште на Околицката изборна комисија во Бачка Паланка: претседател Чобанов Лазар, претседател на Околискиот суд во Бачка Паланка, заменик Бороцки Прока, судија на Околискиот суд во Бачка Паланка, секретар Ѓаковиќ Димитрије, службеник на Народниот одбор на Околицата во Бачка Паланка, заменик Ѓурица Ладислав, службеник од Бачка Паланка, член Ристиќ Сима, земјоделец од Бачка Паланка, заменик Марковиќ Косана, домаќинка од Бачка Паланка.

83) Изборна околица ошачка — со седиште на Околицката изборна комисија во Ошаци: претседател Бранковиќ Војислав, претседател на Околискиот суд во Ошаци, заменик Пинќир Михаило, судија на Околискиот суд во Ошаци, секретар Ѓрња Јурај, секретар на Народниот одбор на Околицата во Ошаци, заменик Стојиљковиќ Александар, службеник од Ошаци, член Чагај Милан, претседател на Околискиот синдикален совет од Ошаци, заменик Ранѓеловиќ Благоје, работоводител на продавница во Ошаци.

84) Изборна околица кулска — со седиште на Околицката изборна комисија во Кула:

претседател Курчиќ Чедомир, претседател на Околинскиот суд во Кула, заменик Ачански др Стеван, судија на Околинскиот суд во Кула, секретар Водалов Светозар, службеник во Кула, заменик Гисалов Сава, службеник во Кула, член Кецојевиќ Милан, земјоделец во Врбас, заменик Радовновиќ Миша, работник во Првенка.

85) **Изборна околија сомборска I** — со седиште на Околинската изборна комисија во Сомбор: претседател Ивановиќ Милан, претседател на Окружниот суд во Сомбор, заменик Божиќ Ненад, судија на Окружниот суд во Сомбор, секретар Стефановиќ Горѓе, службеник на Окружниот суд во Сомбор, заменик Милошев Момчило, службеник на Окружниот суд во Сомбор, член Топалов Никола, директор на претпријатие од Сомбор, заменик Рокниќ Васа, управник на Земјоделска задруга во Сомбор.

86) **Изборна околија сомборска II** — со седиште на Околинската изборна комисија во Сомбор: претседател Божиќ Ненад, судија на Окружниот суд во Сомбор, заменик Ивановиќ Милан, претседател на Окружниот суд во Сомбор, секретар Милошев Момчило, службеник на Окружниот суд во Сомбор, заменик Стефановиќ Горѓе, службеник на Окружниот суд во Сомбор, член Рапајиќ Дана, директор на кошничара во Апатин, заменик Јагица Владислав, службеник од Бездан.

87) **Изборна околија град Суботица I** — со седиште на Околинската изборна комисија во Суботица: претседател Стипиќ Коломан, судија на Окружниот суд во Суботица, заменик Милутиновиќ Љубиша, судија на Окружниот суд во Суботица, секретар Нинков Стеван, службеник во Суботица, заменик Љатковиќ Никола, службеник во Суботица, член Сабо Ирена, работничка во Суботица, заменик Еветовиќ Војислав, работник во Суботица.

88) **Изборна околија град Суботица II** — со седиште на Околинската изборна комисија во Суботица: претседател Матковиќ др Јожеф, судија на Окружниот суд во Суботица, заменик Велиќ Јулка, судија на Околинскиот суд во Суботица, секретар Киш Ференц, службеник во Суботица, заменик Сич Стеван, службеник во Суботица, член Ковачевиќ Војислав, работник во Суботица, заменик Пеиќ Марко, службеник во Суботица.

89) **Изборна околија бачкотополска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Бачка Топола: претседател Киќовиќ Гура, претседател на Околинскиот суд во Бачка Топола, заменик Балаж Коломан, судија на Околинскиот суд во Бачка Топола, секретар Гот Иштван, службеник на Околинскиот суд во Бачка Топола, заменик Луди Габор, службеник во Бачка Топола, член Барна Пал, занаетчија од Бачка Топола, заменик Франција Иштван, занаетчија од Бачка Топола.

90) **Изборна околија сенќанска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Сента: претседател Тилер Антал, претседател на Околинскиот суд во Сента, заменик Харман Људевит, судија на Околинскиот суд во Сента, секретар Брановачки Данило, службеник од Сента, заменик Тот Казмер, службеник од Сента, член Билицки Антал, работник во Сента, заменик Поша Андраш, работник во Кањижва.

91) **Изборна околија новокнежевацка** — со седиште на Околинската изборна комисија во Нови Кнежевац: претседател Матијевиќ Емил, претседател на Околинскиот суд во Нови Кнежевац, заменик Јанков Миша, судија на Околинскиот суд во Нови Кнежевац, секретар Шили Имра, учител од Нови Кнежевац, заменик Шолтес Јожеф, учител од Нови Кнежевац, член Терзин Босилка, работничка од Нови Кнежевац, заменик Чукуров Сава, член на Селанската работна задруга од Нови Кнежевац.

92) **Изборна околија кикинда** — со седиште на Околинската изборна комисија во Кикинда: претседател Веселиновиќ Милан, претседател на Околинскиот суд во Кикинда, заменик Којиќ Стеван, судија на Околинскиот суд во Кикинда, секретар Секулиќ Живан, службеник во Кикинда, заменик Кенешки Раде, службеник во Кикинда, член Видовиќ Бошко, службеник во Кикинда, заменик Киурски Тихомир, службеник во Кикинда.

93) **Изборна околија потиска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Нови Бечеј: претседател Марков Петар, претседател на Околинскиот суд во Нови Бечеј, заменик Конаков Гура, судија на Околинскиот суд во Нови Бечеј, секретар Попов Воин, службеник на Народниот одбор на Општината во Нови Бечеј, заменик Перин Георгија, службеник на Народниот одбор на Општината во Нови Бечеј, член Исаков Мита, управник на Земјоделската задруга во Нови Бечеј, заменик Мијуџин Добривоје, работник од Нови Бечеј.

94) **Изборна околија бечејска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Бечеј: претседател Војновиќ Бранко, претседател на Околинскиот суд во Бечеј, заменик Милованов др Сава, судија на Околинскиот суд во Бечеј, секретар Госпоѓиначки Душан, секретар на Народниот одбор на Општината во Бечеј, заменик Жоти Оскар, новинар од Бечеј, член Цесак Карол, член на Селанската работна задруга од Бечеј, заменик Иванчевиќ Милица, службеник од Бечеј.

95) **Изборна околија жабаљска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Жабаљ: претседател Велиќ Владислав, претседател на Околинскиот суд во Жабаљ, заменик Дутина Владимир, судија на Околинскиот суд во Жабаљ, секретар Степанов Милорад, службеник во Жабаљ, заменик Станимировиќ Милорад, службеник во Жабаљ, член Чекиќ Раденко, службеник во Жабаљ, заменик Каткиќ Љубинка, службеник во Жабаљ.

96) **Изборна околија бегејска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Зрењанин: претседател Момиров Милорад, судија на Околицкиот суд во Зрењанин, заменик Тасин Нестор, судија на Окружниот суд во Зрењанин, секретар Петров Мирко, службеник од Зрењанин, заменик Болозан Милинка, службеник во Зрењанин, член Станков Павле, службеник во Зрењанин, заменик Глуваков Деспот, службеник во Зрењанин.

97) **Изборна околија тамишка** — со седиште на Околицката изборна комисија во Зрењанин: претседател Субиќ Велимир, судија на Окружниот суд во Зрењанин, заменик Црејанов Вељко, судија на Окружниот суд во Зрењанин, секретар Недељков Красноје, секретар на Народниот одбор на Околијата тамишка во Зрењанин, заменик Адамов Милан, службеник во Зрењанин, член Дамјанов Васа, службеник во Зрењанин, заменик Тамбаца Крста, службеник во Зрењанин.

98) **Изборна околија град Зрењанин** — со седиште на Околицката изборна комисија во Зрењанин: претседател Секулиќ Петар, претседател на Окружниот суд во Зрењанин, заменик Будаков Милутин, претседател на Околицкиот суд во Зрењанин, секретар Латовљев Рука, управник на Народниот музеј во Зрењанин, заменик Замуровиќ Дејан, службеник на Народниот одбор на градот Зрењанин, член Макович Габор, службеник во Зрењанин, заменик Табачки Веселин, претседател на Земјоделската задруга во Зрењанин.

99) **Изборна околија алибунарско-јашатомиќска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Алибунар: претседател Николиќ Мирослав, претседател на Околицкиот суд во Алибунар, заменик Каблар Илија, претседател на Околицкиот суд во Јаша Томиќ, секретар Романовиќ Аурел, службеник на Народниот одбор на Околијата во Алибунар, заменик Јовичевиќ Стојан, службеник во Алибунар, член Петров Димитрије — Чорда, работник од Јаша Томиќ, заменик Јањиќ Никола, земјоделец од Јаша Томиќ.

100) **Изборна околија вршачка** — со седиште на Околицката изборна комисија во Вршац: претседател Димитријевиќ Милоје, претседател на Околицкиот суд во Вршац, заменик Гурчин Емилијан, судија на Околицкиот суд во Вршац, секретар Видаковиќ Петар, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Вршац, заменик Зориќ Сава, директор на Осмолетката во Вршац, член Нишевиќ Петар, секретар на Народниот одбор на Општината Улма, заменик Сележан Виорел, член на Селанската работна задруга од Куштиљ.

101) **Изборна околија белоцркванско-ковинска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Ковин: претседател Косовац Младен, претседател на Околицкиот суд во Ковин, заменик Јовановиќ Светозар, судија на Околицкиот суд во Бела Црква,

секретар Стојковиќ Ѓура, службеник на Народниот одбор на Околијата во Ковин, заменик Тепчевчевиќ Милован, земјоделец од Бела Црква, член Радомир Милорад, службеник од Бела Црква, заменик Раѓеновиќ Петко, земјоделец од Ковин.

102) **Изборна околија панчевачка I** — со седиште на Околицката изборна комисија во Панчево: претседател Аранѓеловиќ Душан, претседател на Окружниот суд во Панчево, заменик Бугарин Милорад, судија на Окружниот суд во Панчево, секретар Јаковљевиќ Васа, секретар на претпријатијето „Утва“ во Панчево, заменик Првуљ Аца, претседател на Народниот одбор на Општината во Долово, член Лаушев Марко, работник од Панчево, заменик Антониќ Алекса, претседател на Селанската работна задруга во Омољица.

103) **Изборна околија панчевачка II** — со седиште на Околицката изборна комисија во Панчево: претседател Пуљевиќ Павле, претседател на Околицкиот суд во Панчево, заменик Ѓуриќ Војислав, судија на Околицкиот суд во Панчево, секретар Вуков Светислав, службеник во Уздин, заменик Бољанцу Лаза, претседател на Народниот одбор на Општината Банатско Ново Село, член Каса Ференц, работник во Дебељача, заменик Аврам Сава, службеник во Црепаја.

На подрачјето на Автономната Косовско-метохијска Област

104) **Изборна околија звечанска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Косовска Митровица:

претседател Брауновиќ Радован, судија на Околицкиот суд во Косовска Митровица, заменик Цафер Цемаиљ, судија на Околицкиот суд во Косовска Митровица, секретар Османовиќ Мустафа, секретар на Народниот одбор на Околијата во Косовска Митровица,

заменик Јаковљевиќ Јован, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Косовска Митровица, член Јокиќ Благоје, службеник на Народниот одбор на Околијата во Косовска Митровица, заменик Кадрибеговиќ Хајро, службеник на Претпријатието „Пољопривредник“ во Косовска Митровица.

105) **Изборна околија источка** — со седиште на Околицката изборна комисија во Ѓураковац: претседател Омерагиќ Иса, претседател на Околицкиот суд во Ѓураковац, заменик Лукај Адем, судија на Околицкиот суд во Ѓураковац, секретар Обрадовиќ Михајло, главен референт на Народниот одбор на Околијата во Ѓураковац, заменик Османовиќ Идриз, службеник на Народниот одбор на Општината во Ѓураковац, член Врбич Адија, претседател на Народниот одбор на Општината во Ѓураковац, заменик Копривица Гојко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Ѓураковац.

106) **Изборна околија пеќска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Пеќ: претседател Зековиќ Драгутин, претседател на Окружниот суд во Пеќ, заменик Булатовиќ Илија, судија на Окружниот суд во Пеќ, секретар Ѓурђевац Илија, службеник на Народниот одбор на Околијата во Пеќ,

заменик Мијатовиќ Радосав, службеник на Народниот одбор на Околијата во Пеќ,
член Зидо Рамиз, службеник на Народниот одбор на Околијата во Пеќ,
заменик Стриковиќ Драгољуб, службеник на Претпријатието „Русолија“ во Пеќ.

107) **Изборна околија Гаковица** — со седиште на Околистката изборна комисија во Гаковица:
претседател Брадиќ Богиќ, претседател на Околисткиот суд во Гаковица,
заменик Иљми Нелъ, судија на Околисткиот суд во Гаковица,
секретар Пајовиќ Новак, службеник на Народниот одбор на Околијата во Гаковица,
заменик Теки Пуљ, службеник на Народниот одбор на Околијата во Гаковица,
член Тарани Реџеп, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Гаковица,
заменик Ставилеци Исмет, службеник на Народниот одбор на Околијата во Гаковица.

108) **Изборна околија подримско-суворечка** — со седиште на Околистката изборна комисија во Сува Река:

претседател Браковиќ Марко, претседател на Околисткиот суд во Ораховац,
заменик Вукосављевиќ Момчило, судија на Околисткиот суд во Сува Река,
секретар Филиповиќ Обрад, службеник на Народниот одбор на Околијата во Сува Река,
заменик Миџиќ Андрија, службеник на Околијата во Народниот одбор во Ораховац,
член Симиќ Живко, претседател на Советот за стопанство во Ораховац,
заменик Битиќ Суља, судија на Околисткиот суд во Сува Река.

109) **Изборна околија шарплавинско-горска** — со седиште на Околистката изборна комисија во Призрен:

претседател Цветниќ Радоје, судија на Окружниот суд во Призрен,
заменик Чемериќиќ Александар, судија на Окружниот суд во Призрен,
секретар Семани Ханза, службеник на Народниот одбор на Околијата во Призрен,
заменик Рахте Сељман, службеник на Народниот одбор на Околијата горска во Драгац,
член Куртиџи Мисин, судија на Околисткиот суд во Драгац,
заменик Петковиќ Сима, претседател на Народниот одбор на Општината во Љубижда.

110) **Изборна околија ситничка** — со седиште на Околистката изборна комисија во Љипљан:
претседател Ибар Хусамедин, претседател на Околисткиот суд во Љипљан,
заменик Самарџиќ Бора, судија на Околисткиот суд во Љипљан,
секретар Максимовиќ Душан, секретар на Народниот одбор на Околијата во Љипљан,
заменик Тодиќ Живојин, службеник на Народниот одбор на Околијата во Љипљан,
член Зеќири Беќир, директор на трговско претпријатие во Љипљан,
заменик Дуќиќ Милица, службеник на Околисткиот суд во Љипљан.

111) **Изборна околија неродимска** — со седиште на Околистката изборна комисија во Урошевац:
претседател Милениќ Сима, претседател на Околисткиот суд во Урошевац,
заменик Рака Сали, судија на Околисткиот суд во Урошевац,
секретар Мидовиќ Вукоје, службеник на Околисткиот суд во Урошевац,
заменик Вата Мужарем, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Урошевац,

член Исени Аслан, директор на Заводот за социјално осигурување во Урошевац,
заменик Лукиќ Миодраг, службеник на трговско претпријатие во Урошевац.

112) **Изборна околија гњиланско-горњоморавска** — со седиште на Околистката изборна комисија во Гњилане:

претседател Патроновиќ Ратомир, претседател на Окружниот суд во Гњилане,
заменик Хоџа Мустафа, судија на Окружниот суд во Гњилане,
секретар Османи Емин, судија за прекршоци на Народниот одбор на Околијата гњиланска,
заменик Бујиќ Дамјан, секретар на Народниот одбор на Околијата Гњиланска во Гњилане,
член Николетиќ Милорад, секретар на Народниот одбор на Околијата горњоморавска во Витина,
заменик Таири Таир, службеник на Народниот одбор на Околијата горњоморавска во Витина.

113) **Изборна околија каменичка** — со седиште на Околистката изборна комисија во Каменица:

претседател Јовановиќ Миладин, претседател на Околисткиот суд во Каменица,
заменик Хоџа Фаик, судија на Околисткиот суд во Каменица,
секретар Васиќ Александар, службеник на Околисткото јавно обвинителство во Каменица,
заменик Латиновиќ Нада, службеник на Околисткиот суд во Каменица,
член Љатиџај Садри, службеник на народниот одбор на Околијата во Каменица,
заменик Марковиќ Величко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Каменица.

114) **Изборна околија грачанска и градот Приштина** — со седиште на Околистката изборна комисија во Приштина:

претседател Петровиќ Видак, судија на Окружниот суд во Приштина,
заменик Тошковиќ Љубомир, судија на Околисткиот суд во Приштина,
секретар Морачиќ Драгољуб, службеник во Приштина,
заменик Казим Суља, службеник во Обилиќ,
член Јаха Тахир, директор на Издавачко-штампарското претпријатие „Миладин Поповиќ“ од Приштина,
заменик Самарџиќ Влада, член на Селанската задруга од село Горње Добрево.

115) **Изборна околија Јалска** — со седиште на Околистката изборна комисија во Подуево:

претседател Станиќ Душан, претседател на Околисткиот суд во Подуево,
заменик Зеќир Мурат, судија на Околисткиот суд во Подуево,
секретар Вардиќ Богдан, правен референт на Народниот одбор на Околијата во Подуево,
заменик Иванчевиќ Ружица, службеник на Народниот одбор на Околијата во Подуево,
член Ајдин Ајдин, работник од село Лапаштица,
заменик Црноглавац Радослав, работник од Подуево.

116) **Изборна околија вучитрнска** — со седиште на Околистката изборна комисија Вучитрн:

претседател Милорадовиќ Вогољуб, судија на Околисткиот суд во Вучитрн,
заменик Асани Рамо, судија на Околисткиот суд во Вучитрн,
секретар Парлиќ Богомир, секретар на Народниот одбор на Околијата во Вучитрн,
заменик Дољаку Јануз, директор на Околисткиот завод за социјално осигурување во Вучитрн,
член Азема Азем, службеник во Вучитрн,
заменик Нсваковиќ Лука, книговодител во Вучитрн.

117) **Изборна околија дреничка** — со седиште на Околицката изборна комисија во Србица:
 претседател Хоџа Авдула, судија на Околицкиот суд во Србица,
 заменик Мурат Зумбераја, судија на Околицкиот суд во Србица,
 секретар Топаловиќ Милена, службеник на Народниот одбор на Околицката во Србица,
 заменик Кујунџиќ Милијана, службеник на Народниот одбор на Околицката во Србица,
 член Ајдин Мухарем, службеник на Народниот одбор на Околицката во Србица,
 заменик Читаку Аљуш, службеник на Народниот одбор на Околицката во Србица.

II ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

118) **Изборна околија Бели Манастир** — со седиште на Околицката изборна комисија во Бели Манастир:
 претседател Андриќ Арсен, претседател на Околицкиот суд во Бели Манастир,
 заменик Раштија др. Јосип, судија на Околицкиот суд во Бели Манастир,
 секретар Вукчевиќ Перо, секретар на Народниот одбор на Околицката во Бели Манастир,
 заменик Фудерер Јосип, службеник во Бели Манастир,
 член Панди Геза, службеник во Бели Манастир,
 заменик Фаламиќ Соња, службеник во Бели Манастир.

119) **Изборна околија Осиек околија и Валпово** — со седиште на Околицката изборна комисија во Осиек:
 претседател Келер Оскар, судија на Окружниот суд во Осиек,
 заменик Гашпарац Томо, претседател на Околицкиот суд во Валпово,
 секретар Циганек Оскар, службеник во Осиек,
 заменик Голубиќ Стјепан, службеник во Осиек,
 член Злошило Миљенко, службеник во Осиек,
 заменик Шувајиќ Алекса, службеник во Осиек.

120) **Изборна околија град Осиек** — со седиште на Околицката изборна комисија во Осиек:
 претседател Јовановиќ Љубо, судија на Окружниот суд во Осиек,
 заменик Вајс др. Нинко, судија на Окружниот суд во Осиек,
 секретар Кљаиќ др. Симеон, судија за прекршоци во Осиек,
 заменик Оршаниќ Владо, новинар во Осиек,
 член Славик Владо, работник од Осиек,
 заменик Бељански Геновева, работничка од Осиек.

121) **Изборна околија Вуковар** — со седиште на Околицката изборна комисија во Вуковар:
 претседател Шулиц Иван, претседател на Околицкиот суд во Вуковар,
 заменик Бабиќ Матија, судија на Околицкиот суд во Вуковар,
 секретар Бекиќ Илија, секретар на Народниот одбор на Околицката Вуковар,
 заменик Јанковиќ Владислав, службеник во Вуковар,
 член Јанковиќ Милена, службеник во Вуковар,
 заменик Висмег Јоцо, работник во Вуковар.

122) **Изборна околија Винковци** — со седиште на Околицката изборна комисија во Винковци:
 претседател Вучевац Франьо, судија на Околицкиот суд во Винковци,
 заменик Вутковиќ др. Антун, судија на Околицкиот суд во Винковци,
 секретар Јурковиќ Звонко, службеник во Винковци,

заменик Пихлер Оскар, службеник во Винковци,
 член Мајсторовиќ Мојо, железничарски работник во Винковци,
 заменик Поштиќ Богдан, работник во Винковци.

123) **Изборна околија Жупања** — со седиште на Околицката изборна комисија во Жупања:
 претседател Цотман Камило, судија на Околицкиот суд во Жупања,
 заменик Цврковиќ Марко, судија на Околицкиот суд во Винковци,
 секретар Јалиќ Јово, службеник во Жупања,
 заменик Бачиќ Љубица, службеник во Жупања,
 член Јовановац Мато, службеник во Жупања,
 заменик Јанковиќ Винко, службеник во Жупања.

124) **Изборна околија Гаково** — со седиште на Околицката изборна комисија во Гаково:
 претседател Павловиќ Раде, претседател на Околицкиот суд во Гаково,
 заменик Јанковиќ Стјепан, судија на Околицкиот суд во Гаково,
 секретар Узелац Родољуб, секретар на Народниот одбор на околицката во Гаково,
 заменик Илеш Аница, службеник во Гаково,
 член Саболовиќ Иван, службеник во Гаково,
 заменик Илаковац Драго, службеник во Гаково.

125) **Изборна околија Нашице и Ораховица** — со седиште на Околицката изборна комисија во Нашице:
 претседател Мајсторовиќ Љубоје, претседател на Околицкиот суд во Нашице,
 заменик Вариќац Бранко, претседател на Околицкиот суд во Ораховица,
 секретар Алвајиќ Јово, службеник во Нашице,
 заменик Радишиќ Миливој, службеник во Нашице,
 член Барбариќ Томислав, службеник во Нашице,
 заменик Рајниќ Милован, службеник во Нашице.

126) **Изборна околија Подравска Слатина и Доњи Михољец** — со седиште на Околицката изборна комисија во Подравска Слатина:
 претседател Гукиќ Младен, судија на Околицкиот суд во Подравска Слатина,
 заменик Себауер Мато, претседател на Околицкиот суд во Доњи Михољец,
 секретар Живковиќ Јосип, службеник во Подравска Слатина,
 заменик Котаранин Рудолф, службеник во Подравска Слатина,
 член Шкофиќ Франц, директор на Осмолетката во Подравска Слатина,
 заменик Азениќ Паула, службеник во Подравска Слатина.

127) **Изборна околија Славонска Пожега** — со седиште на Околицката изборна комисија во Славонска Пожега:
 претседател Заниновиќ Јаков, претседател на Околицкиот суд во Славонска Пожега,
 заменик Чокор Драгутин, судија на Околицкиот суд во Славонска Пожега,
 секретар Вачикин Жарко, службеник во Славонска Пожега,
 заменик Мајиќ Илија, службеник во Славонска Пожега,
 член Ангелиќ Марко, службеник во Славонска Пожега,
 заменик Каран Ѓуро, службеник во Славонска Пожега.

128) **Изборна околија Славонски Брод** — со седиште на Околицката изборна комисија во Славонски Брод:
 претседател Стефановиќ Ѓуро, претседател на Околицкиот суд во Славонски Брод,

заменик Копорчиќ Матија, судија на Околискиот суд во Славонски Брод,
секретар Фумиќ Паво, секретар на Народниот одбор на околицата во Славонски Брод,
заменик Синковиќ Александар, службеник во Славонски Брод,
член Маратовиќ Иван, службеник во Славонски Брод,
заменик Чулина Павица, службеник во Славонски Брод.

129) **Изборна околица Нова Градишка** — со седиште на Околицката изборна комисија во Нова Градишка:

претседател Андраши др. Мирослав, претседател на Околицкиот суд во Нова Градишка,
заменик Ранковиќ Јосип, судија на Околицкиот суд во Нова Градишка,
секретар Дозет Бранко, службеник во Нова Градишка,
заменик Маргетиќ Мато, член на Околицкиот комитет на Сојузот на комунистите на Хрватска,
член Стојановиќ Симо, службеник во Нова Градишка,
заменик Ивчевиќ Адам, службеник во Нова Градишка.

130) **Изборна околица Пакрац и Новска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Новска:
претседател Бенгез Стјепан, претседател на Околицкиот суд во Новска,
заменик Марковиќ Гордана, судија на Околицкиот суд во Пакрац,
секретар Једначак Никола, службеник во Новска,

заменик Чанак Перо, службеник во Новска,
член Шебиќ Јосип, службеник во Новска,
заменик Споја Стјепан, службеник во Новска.

131) **Изборна околица Дарувар и Грубишно Поле** — со седиште на Околицката изборна комисија во Дарувар:

претседател Личиниќ Радослав, претседател на Околицкиот суд во Дарувар,
заменик Калиниќ Васо, судија на Околицкиот суд во Грубишно Поле,
секретар Селаковиќ Слободан, службеник во Дарувар,
заменик Глодиќ Ѓуро, службеник во Дарувар,
член Чонка Анту, службеник во Дарувар,
заменик Ружичка Станко, работник во Дарувар.

132) **Изборна околица Вировитица** — со седиште на Околицката изборна комисија во Вировитица:

претседател Туржански Јосип, судија на Околицкиот суд во Вировитица,
заменик Јакшиќ Ристо, судија на Околицкиот суд во Вировитица,
секретар Касавица Душан, службеник во Вировитица,
заменик Жукина Мијо, службеник во Вировитица,
член Ѓуриќ Никола, службеник во Вировитица,
заменик Маѓар Невенка, службеник во Вировитица.

133) **Изборна околица Ѓурѓевац** — со седиште на Околицката изборна комисија во Ѓурѓевац:

претседател Пехајм Драгути, претседател на Околицкиот суд во Ѓурѓевац,
заменик Екимовиќ Вјекослав, судија на Околицкиот суд во Ѓурѓевац,
секретар Голуб Леон, секретар на Народниот одбор на околицата во Ѓурѓевац,
заменик Гашиќ Крунослав, службеник во Ѓурѓевац,
член Кириќ Ѓуро, службеник во Ѓурѓевац,
заменик Живко Јакоб, работник во Ѓурѓевац,

134) **Изборна околица Копривница** — со седиште на Околицката изборна комисија во Копривница:
претседател Липњак Звонимир, претседател на Околицкиот суд во Копривница,
заменик Бојановски Вјенцеслав, судија на Околицкиот суд во Копривница,
секретар Добриниќ Милош, службеник во Копривница,
заменик Цигановиќ Чедомир, службеник во Копривница,
член Марковиќ Томислав, службеник во Копривница,
заменик Земљичанец Иван, службеник во Копривница.

135) **Изборна околица Прелог и Лудбрег** — со седиште на Околицката изборна комисија во Прелог:
претседател Јелавиќ Јосип, претседател на Околицкиот суд во Прелог,
заменик Златариќ Иван, претседател на Околицкиот суд во Лудбрег,
секретар Бартолиќ Иван, службеник во Прелог,
заменик Страшек Станко, професор во Прелог,
член Бенко Јосип, службеник во Прелог,
заменик Паниќ Аница, службеник во Прелог.

136) **Изборна околица Чаковец** — со седиште на Околицката изборна комисија во Чаковец:
претседател Славниќ др Јосип, судија на Окружниот суд во Вараждин,
заменик Кадовиќ Вилим, судија на Околицкиот суд во Чаковец,
секретар Крижник Миховил, секретар на Народниот одбор на околицата во Чаковец,
заменик Флејшман Стјепан, службеник во Чаковец,
член Гето Иван, службеник во Чаковец,
заменик Томашиќ Франьо, службеник во Чаковец.

137) **Изборна околица Вараждин I** — со седиште на Околицката изборна комисија во Вараждин:
претседател Кличек др Станко, претседател на Околицкиот суд во Вараждин,
заменик Брајко др Анту, судија во Окружниот суд во Вараждин,
секретар Чајавец Драгути, службеник во Вараждин,
заменик Југ Габријел, службеник во Вараждин,
член Ожег Винко, службеник во Вараждин,
заменик Паветиќ Станислав, службеник во Вараждин.

138) **Изборна околица Вараждин II** — со седиште на Околицката изборна комисија во Вараждин:
претседател Мариновиќ др Павао, судија на Окружниот суд во Вараждин,
заменик Петровиќ Иван, судија на Околицкиот суд во Вараждин,
секретар Мишќин Драго, службеник во Вараждин,
заменик Микуличиќ Бранко, службеник во Вараждин,
член Пјевац Илија, службеник во Вараждин,
заменик Томашиќ Анту, службеник во Вараждин.

139) **Изборна околица Иванец** — со седиште на Околицката изборна комисија во Иванец:
претседател Шпољар Звонимир, претседател на Околицкиот суд во Иванец,
заменик Мовре Марко, судија на Околицкиот суд во Иванец,
секретар Мартинчевиќ Јурај, службеник во Иванец,
заменик Петришко Мирко, службеник во Иванец,
член Вилец Стјепан, службеник во Иванец,
заменик Сваст Звонко, службеник во Иванец.

140) **Изборна околија Крапина и Преграда** — со седиште на Околицката изборна комисија во Крапина:

претседател Калај Стјепан, претседател на Околицкиот суд во Крапина,
заменик Маџан Младен, претседател на Околицкиот суд во Преграда,
секретар Смоле Драгутиќ, службеник во Крапина,
заменик Хокњец Драгутиќ, службеник во Крапина,
член Штивик Владимир, службеник во Крапина,
заменик Млакај Јурај, работник во Крапина.

141) **Изборна околија Златар** — со седиште на Околицката изборна комисија во Златар:

претседател Шмит Анте, судија на Околицкиот суд во Златар,
заменик Долинар др Борис, судија на Околицкиот суд во Златар,
секретар Новосел Драгутиќ, службеник во Златар,
заменик Бајсик Мирко, службеник во Златар,
член Ферковиќ Милан, службеник во Златар,
заменик Бабиќ Рудолф, наставник во Златар.

142) **Изборна околија Врбовец и Зелина** — со седиште на Околицката изборна комисија во Зелина:

претседател Першун Никола, претседател на Околицкиот суд во Зелина,
заменик Зрнец Звонимир, претседател на Околицкиот суд во Врбовец,
секретар Брчиќ Славомир, службеник во Зелина,
заменик Кадиќ Карло, службеник во Зелина,
член Малиќ др Јанко, службеник во Зелина,
заменик Витковиќ Јанко, службеник во Зелина.

143) **Изборна околија Крижевци** — со седиште на Околицката изборна комисија во Крижевци:

претседател Полик Матко, претседател на Околицкиот суд во Крижевци,
заменик Матосовиќ Стјепан, судија на Околицкиот суд во Крижевци,
секретар Хегад Миливој, службеник во Крижевци,
заменик Кошчевиќ Вилим, службеник во Крижевци,
член Жагар Станко, службеник во Крижевци,
заменик Лоренц Маријан, службеник во Крижевци.

144) **Изборна околија Бјеловар** — со седиште на Околицката изборна комисија во Бјеловар:

претседател Ковач др. Фрањо, судија на Окружниот суд во Бјеловар,
заменик Ладик др. Владимир, судија на Окружниот суд во Бјеловар,
секретар Белец Фрањо, службеник во Бјеловар,
заменик Блашковиќ Звонко, службеник во Бјеловар,
член Унгер Јулијо, службеник во Бјеловар,
заменик Мартиновиќ Фрањо, службеник во Бјеловар.

145) **Изборна околија Кутина и Гарешница** — со седиште на Околицката изборна комисија во Кутина:

претседател Новојел Натко, претседател на Околицкиот суд во Кутина,
заменик Воленик Антун, претседател на Околицкиот суд во Гарешница,
секретар Дуванџија Ранко, службеник во Кутина,
заменик Павлиќ Давид, судија во Кутина,
член Куниќ Ѓуро, службеник во Кутина,
заменик Жигровиќ Милан, судија за прекршоци во Кутина.

146) **Изборна околија Дуго Село и Чазма** — со седиште на Околицката изборна комисија во Дуго Село:

претседател Јурјевиќ др. Иван, претседател на Околицкиот суд во Дуго Село,
заменик Регарт Владислав, судија на Околицкиот суд во Чазма,
секретар Тукец Стјепан, службеник во Дуго Село,
заменик Хорват др. Драгутиќ, службеник во Дуго Село,
член Браќиќ Стјепан, службеник во Дуго Село,
заменик Клепац Иван, службеник во Дуго Село.

147) **Изборна околија Доња Стубица и Клањец** — со седиште на Околицката изборна комисија во Доња Стубица:

претседател Плентај др. Фрањо, претседател на Околицкиот суд во Доња Стубица,
заменик Книевалд Андрија, претседател на Околицкиот суд во Клањец,
секретар Кушец Фердо, службеник во Доња Стубица,
заменик Рублек Томислав, службеник во Доња Стубица,
член Балија Јосип, службеник во Доња Стубица,
заменик Кевиќ Ратко, службеник во Доња Стубица.

148) **Изборна околија Самобор и Јастребарско** — со седиште на Околицката изборна комисија во Самобор:

претседател Дулчиќ Никола, претседател на Околицкиот суд во Самобор,
заменик Сремац Петар, судија на Околицкиот суд во Јастребарско,
секретар Буриќ Драгутиќ, службеник во Самобор,
заменик Живковиќ Марко, судија за прекршоци во Самобор,
член Рингл Густав, просветен инспектор во Самобор,
заменик Хорватиќ Валентин, службеник во Самобор.

149) **Изборна околија град Загреб I** — со седиште на Околицката изборна комисија во Загреб:

претседател Мошет др. Ивка, судија на Окружниот суд во Загреб,
заменик Бенковиќ Фране, судија на Окружниот суд во Загреб,
секретар Ковачевиќ др. Иво, службеник во Загреб,
заменик Бонот др. Рене, службеник во Загреб,
член Ораслав Вицко, новинар од Загреб,
заменик Марчетко Аугуст, работник од Загреб.

150) **Изборна околија град Загреб II** — со седиште на Околицката изборна комисија во Загреб:

претседател Нардини др. Хрвоје, судија на Окружниот суд во Загреб,
заменик Будисављевиќ Јосип, судија на Окружниот суд во Загреб,
секретар Врбаниќ др. Борис, службеник во Загреб,
заменик Максимовиќ Зора, службеник во Загреб,
член Вукиќ Стјепан, службеник во Загреб,
заменик Дудуковиќ инж. Милан, шумарски инженер во Загреб.

151) **Изборна околија град Загреб III** — со седиште на Околицката изборна комисија во Загреб:

претседател Броз Иво, судија на Окружниот суд во Загреб,
заменик Боровечки Габро, судија на Окружниот суд во Загреб,

секретар Блажековиќ др. Здравко, службеник во Загреб,
заменик Болај Фридрих, службеник во Загреб,
член Ивачиќ инж. Иван, службеник во Загреб,
заменик Вакариќ Славко, службеник во Загреб.

152) **Изборна околија град Загреб IV** — со седиште на Околицката изборна комисија во Загреб:
претседател Дурман др. Теодор, судија на Окружниот суд во Загреб,
заменик Милишиќ Берислав, судија на Окружниот суд во Загреб,
секретар Комуници др. Михајло, службеник во Загреб,
заменик Невечерел Ана, службеник во Загреб,
член Бобинац Славко, службеник во Загреб,
заменик Чех Маја, службеник во Загреб.

153) **Изборна околија град Загреб V** — со седиште на Околицката изборна комисија во Загреб:
претседател Бојаниќ Михаило, судија на Окружниот суд во Загреб,
заменик Паљар др. Рудолф, судија на Окружниот суд во Загреб,
секретар Пук др. Анте, службеник во Загреб,
заменик Мајериќ Маца, службеник во Загреб,
член Павловиќ Илија, службеник во Загреб,
заменик Мајсторовиќ Миле, службеник во Загреб.

154) **Изборна околија град Загреб VI** — со седиште на Околицката изборна комисија во Загреб:
претседател Базала др. Бранко, судија на Окружниот суд во Загреб,
заменик Дорчиќ Иво, судија на Окружниот суд во Загреб,
секретар Павиќ др. Стјепан, службеник во Загреб,
заменик Фабек др. Ватрослав, службеник во Загреб,
член Павлековиќ Антун, службеник во Загреб,
заменик Пушек Никола, работник во Загреб.

155) **Изборна околија Загреб** — со седиште на Околицката изборна комисија во Загреб:
претседател Дораниќ др. Марко, претседател на Околицкиот суд за околија Загреб,
заменик Вранешкиќ Никола, судија на Околицкиот суд за околија Загреб,
секретар Брчиќ др. Станко, службеник во Загреб,
заменик Делак Вилим, службеник во Загреб,
член Баќа Стјепан, работник во Загреб,
заменик Шушковиќ Иван, работник во Загреб.

156) **Изборна околија Сисак и Велика Горица** — со седиште на Околицката изборна комисија во Сисак:
претседател Змајевиќ Марио, судија на Окружниот суд во Сисак,
заменик Антониќ Владо, претседател на Околицкиот суд во Велика Горица,
секретар Салат Јурај, службеник во Сисак,
заменик Крижаниќ Јурај, службеник во Сисак,
член Јагодиќ Мате, службеник во Сисак,
заменик Бегич Гуро, службеник во Сисак.

157) **Изборна околија Петриња и Глина** — со седиште на Околицката изборна комисија во Петриња:
претседател Ивандија Маријан, судија на Околицкиот суд во Петриња,
заменик Врлиниќ Вељко, претседател на Околицкиот суд во Глина,
секретар Дејановиќ Вељко, службеник во Петриња,
заменик Стргар Ивица, службеник во Петриња,
член Милобратовиќ Душан, службеник во Петриња,
заменик Генер Едо, службеник во Петриња.

158) **Изборна околија Костајница и Двор** — со седиште на Околицката изборна комисија во Костајница:

претседател Чопиќ Миле, претседател на Околицкиот суд во Костајница,
заменик Заставниковиќ Озрен, претседател на Околицкиот суд во Двор,
секретар Плављаниќ Драган, службеник во Костајница,
заменик Цвјетиќ Адам, службеник во Костајница,
член Томашевиќ Симо, службеник во Костајница,
заменик Мирковиќ Стево, службеник во Костајница.

159) **Изборна околија Вргин Мост и Војниќ** — со седиште на Околицката изборна комисија во Вргин Мост:
претседател Немец Младен, судија на Околицкиот суд во Вргин Мост,
заменик Божиќ Фрањо, судија на Околицкиот суд во Вргин Мост,
секретар Царевиќ Мирко, службеник во Вргин Мост,
заменик Мандиќ Миле, службеник во Војниќ,
член Узелац Бранко, потпретседател на Народниот одбор на околијата во Војниќ,
заменик Штековиќ Аниша, службеник во Вргин Мост.

160) **Изборна околија Карловац-околија** — со седиште на Околицката изборна комисија во Карловац:
претседател Јериниќ Богдан, претседател на Окружниот суд во Карловац,
заменик Кошчевиќ Славиша, судија на Окружниот суд во Карловац,
секретар Никшиќ Јово, службеник во Карловац,
заменик Кос Бранка, службеник во Карловац,
член Бишќан Андрија, службеник во Карловац,
заменик Липовшќак Анета, службеник во Карловац.

161) **Изборна околија град-Карловац** — со седиште на Околицката изборна комисија во Карловац:
претседател Радиќ Бранко, судија на Окружниот суд во Карловац,
заменик Полак Феодор, судија на Окружниот суд во Карловац,
секретар Колаковиќ Иван, службеник во Карловац,
заменик Крзнар Стјепан, службеник во Карловац,
член Турина Невенка, учителка во Карловац,
заменик Кесер Бранко, директор на Школата за учениците во стопанството во Карловац.

162) **Изборна околија Делнице и Огулин** — со седиште на Околицката изборна комисија во Делнице:
претседател Флоршиц Александар, претседател на Околицкиот суд во Делнице,
заменик Манџе Марјан, претседател на Околицкиот суд во Огулин,
секретар Круљац Јуро, службеник во Делнице,
заменик Јенчиќ Антун, службеник во Делнице,
член Јакшиќ Богдан, службеник во Делнице,
заменик Цурл Славко, службеник во Делнице.

163) **Изборна околија Ријека-град** — со седиште на Околицката изборна комисија во Ријека:
претседател Рачки Вранимир, претседател на Окружниот суд во Ријека,
заменик Орловиќ Василије, судија на Окружниот суд во Ријека,
секретар Шимат Крунослав, службеник во Ријека,

заменик Вучак др. Милован, службеник во Ријека,
член Вичиќ Станко, одборник на Народниот одбор на градот Ријека,
заменик Богна Алфонзо, одборник на Народниот одбор на градот Ријека,

164) **Изборна околија Ријека-околија и Цриквеница** — со седиште на Околицката изборна комисија во Ријека:

претседател Франиќ Јанко, претседател на Околицкиот суд во Ријека,
заменик Абан Стјепан, судија во Околицкиот суд во Цриквеница,
секретар Распор Фрањо, службеник во Ријека,
заменик Барац Андре, службеник во Ријека,
член Сафтиќ Иван, службеник во Ријека,
заменик Кинкела Фрањо, службеник во Ријека.

165) **Изборна околија Пазин и Лабин** — со седиште на Околицката изборна комисија во Пазин:
претседател Инверниќи Фрањо, претседател на Околицкиот суд во Лабин,
заменик Црвелиќ Стјепан, судија на Околицкиот суд во Пазин,

секретар Иванчиќ Матко, од Пазин,
заменик Бачиќ Петар, службеник во Пазин,
член Млекус Игор, службеник во Пазин,
заменик Фабрис Петар, службеник во Пазин.

166) **Изборна околија Пореч и Бузет** — со седиште на Околицката изборна комисија во Пореч:

претседател Сршен Илија, претседател на Околицкиот суд во Пореч,
заменик Бјеловучиќ Ивoslav, претседател на Околицкиот суд во Бузет,
секретар Јаковчиќ Драго, службеник во Пореч,
заменик, Божиќ Станко, службеник во Пореч,
член Милохановиќ Мартин, службеник во Пореч,
заменик Шќулац Стјепан, службеник во Пореч.

167) **Изборна околија град Пула, околија Пула и Црес-Лошињ** — со седиште на Околицката изборна комисија во Пула:

претседател Курчиќ др. Милан, судија на Околицкиот суд во Пула,
заменик Петровиќ Антун, претседател на Околицкиот суд во Пула,
секретар Ваца Паул, службеник во Пула,
заменик Херак Виктор, службеник во Пула,
член Шеганџо Едо, службеник во Пула,
заменик Беланиќ др. Марко, службеник во Пула.

168) **Изборна околија Сењ, Раб и Крк** — со седиште на Околицката изборна комисија во Сењ:

претседател Бритвиќ Мирослав, претседател на Околицкиот суд во Сењ,
заменик Пасковиќ Јосип, претседател на Околицкиот суд во Раб,
секретар Рукавина Стјепан, службеник во Сењ,
заменик Хриљац Антун, службеник во Сењ,
член Прпиќ Томо, службеник во Сењ,
заменик Алигер Мара, наставник во Сењ.

169) **Изборна околија Оточац, Перушиќ и Бриње** — со седиште на Околицката изборна комисија во Оточац:

претседател Жегарац Милан, претседател на Околицкиот суд во Оточац,
заменик Граф Антон, претседател на Околицкиот суд во Перушиќ,
секретар Дасовиќ Марко, службеник во Оточац,
заменик Иванчевиќ Душан, службеник во Оточац,
член Орлиќ Бошко, службеник во Оточац,
заменик Линариќ Иван, службеник во Оточац.

170) **Изборна околија Слуњ и Титова Кореница** — со седиште на Околицката изборна комисија во Слуњ:

претседател Данчуловиќ др. Данијел, судија на Околицкиот суд во Слуњ,
заменик Бакраниќ Јосип, претседател на Околицкиот суд во Титова Кореница,
секретар Дудуковиќ Милета, службеник во Слуњ,
заменик Наглиќ Стипе, службеник во Слуњ,
член Јалиќ Никица, службеник во Слуњ,
заменик Тот Бранко, службеник во Слуњ.

171) **Изборна околија Госпиќ, Грачац, Доњи Лапац и Удбина** — со седиште на Околицката изборна комисија во Госпиќ:

претседател Манојловиќ Младен, претседател на Околицкиот суд во Грачац,
секретар Обрадовиќ Никола, службеник во Госпиќ,
заменик Кљајиќ Петар, претседател на Околицкиот суд во Грачац,
секретар Утвиќ Јован, службеник во Госпиќ,
заменик Јерковиќ Богдан, службеник во Госпиќ.

172) **Изборна околија Задар** — со седиште на Околицката изборна комисија во Задар:

претседател Царевиќ др. Јосип, претседател на Околицкиот суд во Задар,
заменик Шантиќ Иво, судија на Околицкиот суд во Задар,
секретар Допуѓ Душко, службеник во Задар,
заменик Шедишиќ Томо, службеник во Задар,
член Јабар Драго, службеник во Задар,
заменик Гвозденовиќ Степан, службеник во Задар.

173) **Изборна околија Бенковац** — со седиште на Околицката изборна комисија во Бенковац:

претседател Баќ Карло, претседател на Околицкиот суд во Бенковац,
заменик Матулиќ Целестин, судија на Околицкиот суд во Бенковац,
секретар Гулин Аме, службеник во Бенковац,
заменик Катариќ Михаило, службеник во Бенковац,
член Милиќ др. Јосип, службеник во Бенковац,
заменик Милиќ Милан, службеник во Бенковац.

174) **Изборна околија Книн и Дрниш** — со седиште на Околицката изборна комисија во Книн:

претседател Штрбланиќ Петар, судија на Околицкиот суд во Книн,
заменик Доминиќ Томислав, претседател на Околицкиот суд во Дрниш,
секретар Лесиќ Крсто, службеник во Книн,
заменик Генџиновиќ др. Петар, службеник во Книн,
член Вукчиќ Миле, службеник во Книн,
заменик Лилиќ Мате, службеник во Книн.

175) **Изборна околија Шибеник** — со седиште на Околицката изборна комисија во Шибеник:

претседател Бумбер Емил, судија на Околицкиот суд во Шибеник,
заменик Новаковиќ Дујан, судија на Околицкиот суд во Шибеник,
секретар Чаче Никола, службеник во Шибеник,
заменик Троскот Петар, службеник во Шибеник,
член Радиќ Марио, службеник во Шибеник,
заменик Тошиќ Лука, службеник во Шибеник.

176) **Изборна околија град Сплит** — со седиште на Околицката изборна комисија во Сплит:

претседател Кошта Јосип, претседател на Околицкиот суд во Сплит,

заменик Живковиќ Иво, судија на Околинскиот суд во Сплит,
секретар Ивиќ Младен, службеник во Сплит,
заменик Мелада Иво, службеник во Сплит,
член Крстуловиќ Петар, службеник во Сплит,
заменик Сиришчевиќ Анте, службеник во Сплит.

177) **Изборна околија Сплит** — со седиште на Околинската изборна комисија во Сплит:
претседател Марчиќ Драго, судија на Околинскиот суд во Сплит,
заменик Циндро др Марин, судија на Околинскиот суд во Сплит,
секретар Назор др Иван, службеник во Сплит,
заменик Видовиќ Никола, службеник во Сплит,
член Матас Јаков, претседател на Околинскиот сојуз на земјоделските задруги во Сплит,
заменик Шкарчиќ Вељко, службеник во Сплит.

178) **Изборна околија Сињ** — со седиште на Околинската изборна комисија во Сињ:
претседател Грабиќ Анте, претседател на Околинскиот суд во Сињ,
заменик Булиќ Мартин, судија на Околинскиот суд во Сињ,
секретар Борковиќ Мирко, службеник во Сињ,
заменик Ратковиќ Иванко, работник во Сињ,
член Паштар Јуре, работник во Сињ,
заменик Бацко Зора, службеник во Сињ.

179) **Изборна околија Имотски** — со седиште на Околинската изборна комисија во Имотски:
претседател Ганчевиќ Иво, судија на Околинскиот суд во Имотски,
заменик Аниќ Боженко, судија на Околинскиот суд во Имотски,
секретар Тежулат Станислав, службеник во Имотски,
заменик Делиќ Станислав, службеник во Имотски,
член Виленица Миховил, службеник во Имотски,
заменик Лончар Јозо, службеник во Имотски.

180) **Изборна околија Метковиќ и Макарска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Метковиќ:
претседател Цебало Иво, претседател на Околинскиот суд во Метковиќ,
заменик Станичиќ Јовре, судија на Околинскиот суд во Макарска,
секретар Толиќ Анте, службеник во Метковиќ,
заменик Сумиќ Вите, службеник во Метковиќ,
член Рафанели Иван, службеник во Метковиќ,
заменик Бабиќ Лилика, судски приправник во Метковиќ.

181) **Изборна околија Хвар, Брач и Вис** — со седиште на Околинската изборна комисија во Супетар:
претседател Билиц др Никша, претседател на Околинскиот суд во Супетар,
заменик Каштелан Мирко, судија на Околинскиот суд во Супетар,
секретар Петровиќ Петар, службеник во Супетар,
заменик Ковачевиќ др Фране, службеник во Супетар,
член Баковиќ Коштан, претседател на Околинскиот сојуз на земјоделските задруги во Супетар,
заменик Херашиќ Ерна, службеник во Супетар.

182) **Изборна околија град-Дубровник, околија-Дубровник и Корчула** — со седиште на Околинската изборна комисија во Дубровник:
претседател Бабиќ др. Анте, судија на Околинскиот суд во Дубровник,

заменик Брили Иво, судија на Околинскиот суд во Дубровник,
секретар Базели Јосип, службеник во Дубровник,
заменик Којаковиќ Маринко, службеник во Дубровник,
член Јуровиќ Анте, службеник во Дубровник,
заменик Клисуре Франо, претседател на Околинскиот комитет на Народната младина во Корчула.

III. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

183) **Изборна околија Мурска Собота I** — со седиште на Околинската изборна комисија во Мурска Собота:
претседател Гром Павел, претседател на Околинскиот суд во Мурска Собота,
заменик Хорват Иван, претседател на Околинскиот суд во Лендава,
секретар Анталиќ Штефан, секретар на Народниот одбор на Градската општина во Мурска Собота,
заменик Кметец Руди, службеник на Народниот одбор на Околијата во Мурска Собота,
член Милошевиќ Лазо, директор на Трговското претпријатие „Приделки“ во Мурска Собота,
заменик Брумен Смиљана, службеник на филијалата на Народната банка во Мурска Собота,

184) **Изборна околија Мурска Собота II** — со седиште на Околинската изборна комисија во Мурска Собота:
претседател Гром Павел, претседател на Околинскиот суд во Мурска Собота,
заменик Хорват Иван, претседател на Околинскиот суд во Лендава,
секретар Анталиќ Штефан, секретар на Народниот одбор на Градската општина во Мурска Собота,
заменик Кметец Руди, службеник на Народниот одбор на Околијата во Мурска Собота,
член Милошевиќ Лазо, директор на Трговското претпријатие „Приделки“ во Мурска Собота,
заменик Брумен Смиљана, службеник на филијалата на Народната банка во Мурска Собота.

185) **Изборна околија Љутомер** — со седиште на Околинската изборна комисија во Љутомер:
претседател Подлесек Јоже, претседател на Околинскиот суд во Љутомер,
заменик Франгеш Јоже, судија на Околинскиот суд во Љутомер,
секретар Шоштариќ Јоже, службеник на Народниот одбор на Околијата во Љутомер,
заменик Поточник Валтер, правен референт на Народниот одбор на Околијата во Љутомер,
член Здравец Бранко, секретар на Народниот одбор на Околијата во Љутомер,
заменик Певец Александер, службеник на Народниот одбор на Околијата во Љутомер.

186) **Изборна околија Птуј** — со седиште на Околинската изборна комисија во Птуј:
претседател Донај Алојз, вршител на должност на претседател на Околинскиот суд во Птуј,
заменик Кнез Виктор, судија на Околинскиот суд во Птуј,
секретар Рау Иван, вршител на должност на секретар на Народниот одбор на Околијата во Птуј,
заменик Хриберник Франц, школски инспектор на Народниот одбор на Околијата во Птуј,
член Франгеш Алојз, учител на шегртската школа во Птуј,
заменик Пернер Стане, службеник на Народниот одбор на Околијата во Птуј.

187) **Изборна околија Марибор-околија I** — со седиште на Околинската изборна комисија во Марибор:

претседател Симончич Штефан, претседател на Околинскиот суд II во Марибор, заменик Нахтигал Милан, претседател на Околинскиот суд во Словенска Бистрица, секретар Фирм Тоне, секретар на Околинскиот синдикален совет во Марибор, заменик Вокач Јоже, службеник во Марибор, член Орешки Марјета, службеник на Околинскиот суд II во Марибор, заменик Коси Габријел, службеник на Народниот одбор на Околијата во Марибор.

188) **Изборна околија Марибор — околија II** — со седиште на Околинската изборна комисија во Марибор:

претседател Симончич Штефан, претседател на Околинскиот суд II во Марибор, заменик Нахтигал Милан, претседател на Околинскиот суд во Словенска Бистрица, секретар Фирм Тоне, секретар на Околинскиот синдикален совет во Марибор, заменик Вокач Јоже, службеник во Марибор, член Орешки Марјета, службеник на Околинскиот суд II во Марибор, заменик Коси Габријел, службеник на Народниот одбор на Околијата во Марибор,

189) **Изборна околија Марибор — град** — со седиште на Околинската изборна комисија во Марибор:

претседател Трибник др Драго, претседател на Околинскиот суд I во Марибор, заменик Ријавец Владимир, судија на Околинскиот суд I во Марибор, секретар Гргич Милка, библиотекар на библиотеката „Јоже Херманко“ во Марибор, заменик Робич Владо, директор на фабрика во Марибор, член Глобачник Анчка, службеник во Марибор, заменик Кнез Стане, шеф на телеграфско-телефонскиот центар во Марибор.

190) **Изборна околија Словењ Градец** — со седиште на Околинската изборна комисија во Словењ Градец:

претседател Жагар Винко, судија на Околинскиот суд во Словењ Градец, заменик Вац Конрад, судија на Околинскиот суд во Словењ Градец, секретар Симончич Војко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Словењ Градец, заменик Сисерник Иво, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Словењ Градец, член Грос Адолф, службеник на шумското стопанство во Словењ Градец, заменик Јесеновец Андреј, службеник на шумското стопанство во Словењ Градец.

191) **Изборна околија Цеље-околија I** — со седиште на Околинската изборна комисија во Цеље: претседател Павлич др Маријан, претседател на Околинскиот суд во Цеље, заменик Цигој Иван, судија на Околинскиот суд во Цеље, секретар Штрог Франц, службеник на Народниот одбор на Околијата во Цеље, заменик Клајншек Јуриј, службеник на Народниот одбор на Околијата во Цеље, член Језерник Татјана, службеник на Народниот одбор на Околијата во Цеље, заменик Вречко Хинко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Цеље.

192) **Изборна околија Цеље-град** — со седиште на Околинската изборна комисија во Цеље: претседател Сок Франц, претседател на Околинскиот суд во Цеље,

заменик Добовишек Оскар, судија на Околинскиот суд во Цеље, секретар Горањак Лудвик, помошник на Околинскиот јавен обвинител во Цеље, заменик Богатај Ладо, секретар на шумско-индустриско претпријатие во Цеље, член Мирник Богдан, секретар на Занаемствена комора во Цеље, заменик Лапајне Ладо, секретар на претпријатието „Метка“ во Цеље.

193) **Изборна околија Шоштањ и Цеље-околија II** — со седиште на Околинската изборна комисија во Шоштањ:

претседател Тополовец Миран, претседател на Околинскиот суд во Шоштањ, заменик Инкрет Бруно, судија на Околинскиот суд во Шоштањ, секретар Плесник Франц, службеник на Народниот одбор на Околијата во Шоштањ, заменик Даровец Јоже, службеник на Народниот одбор на Околијата во Шоштањ, член Бруншек Јоже, службеник на Народниот одбор на Околијата во Шоштањ, заменик Флорјан Изидор, службеник на Народниот одбор на Околијата во Шоштањ.

194) **Изборна околија Љубљана-околија I** — со седиште на Околинската изборна комисија во Љубљана:

претседател Полич др Светозар, претседател на Околинскиот суд II во Љубљана, заменик Подбој Јоже, судија на Околинскиот суд II во Љубљана, секретар Первање Мирко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Љубљана, заменик Должан Бранко, правен референт на Народниот одбор на Околијата во Љубљана, член Потисек Франц, секретар на Народниот одбор на Околијата во Љубљана, заменик Ловше Иван, службеник во Љубљана.

195) **Изборна околија Љубљана-околија II** — со седиште на Околинската изборна комисија во Љубљана:

претседател Полич др Светозар, претседател на Околинскиот суд II во Љубљана, заменик Подбој Јоже, судија на Околинскиот суд II во Љубљана, секретар Первање Мирко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Љубљана, заменик Должан Бранко, правен референт на Народниот одбор на Околијата во Љубљана, член Потисек Франц, секретар на Народниот одбор на Околијата во Љубљана, заменик Ловше Иван, службеник во Љубљана.

196) **Изборна околија Љубљана-град I** — со седиште на Околинската изборна комисија во Љубљана:

претседател Јухарт Франц, претседател на Околинскиот суд во Љубљана, заменик Јелушич Душан, претседател на Околинскиот суд I во Љубљана, секретар Сладич Франчек, службеник на Извршниот совет на Народна Република Словенија во Љубљана, заменик Урбич Антон, службеник на Народниот одбор на градот во Љубљана, член Ерман Адолф, службеник на Народниот одбор на градот во Љубљана, заменик Пунгерчар Франц, службеник на Народниот одбор на градот во Љубљана.

197) **Изборна околија Љубљана-град II** — со седиште на Околинската изборна комисија во Љубљана:

претседател Јухарт Франц, претседател на Околинскиот суд во Љубљана,

заменик Јелушич Душан, претседател на Околистскиот суд I во Љубљана,
секретар Сладич Франчек, службеник на Извршниот совет на Народна Република Словенија во Љубљана,

заменик Урбич Антон, службеник на Народниот одбор на градот во Љубљана,
член Ерман Адолф, службеник на Народниот одбор на градот во Љубљана,
заменик Пунгерчар Франц, службеник на Народниот одбор на градот во Љубљана.

198) Изборна околија Трбовље — со седиште на Околистката изборна комисија во Трбовље:

претседател Лебар Штефан, претседател на Околистскиот суд во Трбовље,
заменик Милер Роман, судија на Околистскиот суд во Трбовље,
секретар Грчар Славко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Трбовље,
заменик Куковица Антон, службеник на Народниот одбор на Околијата во Трбовље,
член Левец Лудо, секретар на Околистскиот синдикален совет во Трбовље,
заменик Креже Жоже, управник на Околистскиот задружен сојуз во Трбовље.

199) Изборна околија Кршко — со седиште на Околистката изборна комисија во Кршко:

претседател Габршчек Звонимир, претседател на Околистскиот суд во Брежице,
заменик Зупанц Рајко, претседател на Околистскиот суд во Севница,
секретар Салмич Винко, секретар на Народниот одбор на Околијата во Кршко,
заменик Кершич Мишо, службеник на Народниот одбор на Околијата во Кршко,
член Вајц Мартин, управник на претпријатието „Триглав“ во Брежице,
заменик Виденич Јанез, директор на шумското стопанство во Брежице.

200) Изборна околија Ново Место — со седиште на Околистката изборна комисија во Ново Место:

претседател Регват Мила, претседател на Околистскиот суд во Ново Место,
заменик Пицек Јуриј, судија на Окружниот суд во Ново Место,
секретар Шорн Макс, службеник на Народниот одбор на Околијата во Ново Место,
заменик Шегинцерна, службеник на Околистката трговска комора во Ново Место,
член Романич Петер, новинар „Долењскага листа“ во Ново Место,
заменик Пинтар Руди, директор на хотелот „Метропол“ во Ново Место.

201) Изборна околија Кочевје и Чрномел — со седиште на Околистката изборна комисија во Кочевје:

претседател Пездирц Јанко, судија на Окружниот суд во Кочевје,
заменик Савињшек Марјан, судија на Околистскиот суд во Кочевје,
секретар Волф Блаж, судија за прекршоци на Народниот одбор на Околијата во Кочевје,
заменик Хвастја Канцијан, службеник на Народниот одбор на Околијата во Кочевје,
член Хелмих Душан, службеник на Народниот одбор на Околијата во Кочевје,
заменик Вовк Петер, службеник на Народниот одбор на Околијата во Кочевје.

202) Изборна околија Постојна и Снежана — со седиште на Околистката изборна комисија во Постојна:

претседател Локовшек Мирко, вршител на должноста на претседател на Околистскиот суд во Постојна,

заменик Липај др Виљем, судија на Околистскиот суд во Постојна,
секретар Ферјан Карел, службеник на Народниот одбор на Околијата во Постојна,
заменик Кашца Антон, службеник на Народниот одбор на Околијата во Кочевје,
член Жагар Рајко, службеник во Постојна,
заменик Може Милан, директор на Околистскиот завод за социјално осигурување во Постојна.

203) Изборна околија Горица — со седиште на Околистката изборна комисија во Нова Горица:

претседател Хвала Алфред, претседател на Околистскиот суд во Нова Горица,
заменик Лесковец Франц, судија на Окружниот суд во Нова Горица,
секретар Валенчич Жожеф, службеник на Народниот одбор на Околијата во Нова Горица,
заменик Кривец Жожеф, службеник на Околистката трговска комора во Нова Горица,
член Сегала Оскар, секретар на Околистката занаетчиска комора во Нова Горица,
заменик Лебан Габријел, секретар на Околистскиот синдикален совет во Нова Горица.

204) Изборна околија Толмин — со седиште на Околистката изборна комисија во Толмин:

претседател Јереб Рудолф, претседател на Околистскиот суд во Толмин,
заменик Север Данило, претседател на Околистскиот суд во Идрија,
секретар Кос Кирил, секретар на Народниот одбор на Околијата во Толмин,
заменик Перат Јанко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Толмин,
член Коритник Мирко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Толмин,
заменик Смеркар Жоже, службеник на Народниот одбор на Околијата во Толмин.

205) Изборна околија Радовљица — со седиште на Околистката изборна комисија во Радовљица:

претседател Фистер Жоже, претседател на Околистскиот суд во Радовљица,
заменик Жун др Антон, судија на Околистскиот суд во Радовљица,
секретар Зупанчик Павел, секретар на Народниот одбор на Околијата во Радовљица,
заменик Черне Божо, службеник на Народниот одбор на Околијата во Радовљица,
член Корошец Иван, службеник на Народниот одбор на Околијата во Радовљица,
заменик Буфолин Жоже, службеник на Народниот одбор на Околијата во Радовљица.

206) Изборна околија Крањ — со седиште на Околистката изборна комисија во Крањ:

претседател Вртовшек Стане, претседател на Околистскиот суд во Крањ,
заменик Мисјак Карел, судија на Околистскиот суд во Крањ,
секретар Розман др Павел, секретар на Народниот одбор на Околијата во Крањ,
заменик Оман Франц, магационер на Фабриката „Сава“ во Крањ,
член Добовшек Кирила, службеник на Народниот одбор на Околијата во Крањ,
заменик Гашперчич Франц, службеник на Народниот одбор на Околијата во Крањ.

IV. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ВОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

207) Изборна околија Велика Кладуша и Цазин — со седиште на околистката изборна комисија во Цазин:

претседател Смаилагиќ Хајрудин, претседател на Околистскиот суд во Цазин,

заменик Петровиќ Тихомир, судија-поротник и директор на Гимназијата во Цазин,
секретар Мурешкиќ Хамдо, службеник на Народниот одбор на Околијата во Цазин,
заменик Мујиќ Расин, службеник на Народниот одбор на Околијата во Цазин,
член Надаревиќ Нурија, службеник на Народниот одбор на Околијата во Цазин,
заменик Габалдо Владо, службеник на Народниот одбор на Околијата во Цазин.

208) Изборна околија Биџаќ — со седиште на Околицката изборна комисија во Биџаќ:
претседател Милош др Стјепан, судија на Окружниот суд во Биџаќ,
заменик Кнежевиќ Симеуна, судија на Околицкиот суд во Биџаќ,
секретар Петровиќ Рајко, службеник на Окружното јавно обвинителство во Биџаќ,
заменик Мујагиќ Пафер, службеник на Народниот одбор на Околијата во Биџаќ,
член Пањковиќ Драган, директор на Народната банка во Биџаќ,
заменик Бурзиќ Ариф, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Биџаќ.

209) Изборна околија Босанска Крупа — со седиште на Околицката изборна комисија во Босанска Крупа:
претседател Мехмедовиќ Мухамед, судија на Околицкиот суд во Босанска Крупа,
заменик Месиќ Смајо, судија-поротник во Босанска Крупа,
секретар Миљевиќ Тихомир, судија за прекршоци на Народниот одбор на Околијата во Босанска Крупа,
заменик Лончина Остоја, службеник на Народниот одбор на Околијата во Босанска Крупа,
член Бегич Хасан, службеник на Народниот одбор на Околијата во Босанска Крупа,
заменик Сијамхоџиќ Хилмија, службеник во Босанска Крупа.

210) Изборна околија Босански Нови и Босанска Дубица — со седиште на Околицката изборна комисија во Босански Нови:
претседател Гурѓевиќ Рајко, претседател на Околицкиот суд во Босански Нови,
заменик Хорѓиќ Шефик, судија-поротник во Босански Нови,
секретар Живковиќ Никола, службеник на Народниот одбор на Околијата во Босански Нови,
заменик Штековиќ Светозар, службеник во Босански Нови,
член Авдагиќ Аган, претседател на Народниот одбор на Градската општина во Босански Нови,
заменик Зеќ Драган, директор на Текстилниот комбинат во Босански Нови.

211) Изборна околија Босанска Градишка и Србац — со седиште на Околицката изборна комисија во Босанска Градишка:
претседател Реметиќ Слободан, судија на Околицкиот суд во Босанска Градишка,
заменик Башиќ Ѓуро, судија-поротник на Околицкиот суд во Босанска Градишка,
секретар Котур Стево, службеник на Народниот одбор на Околијата во Босанска Градишка,
заменик Дукиќ Васо, работник од Босанска Градишка,
член Тељиговиќ Ибрахим, службеник во Босанска Градишка,
заменик Бишќевиќ Реуф, секретар на Народниот одбор на Градската општина во Босанска Градишка.

212) Изборна околија Прњавор — со седиште на Околицката изборна комисија во Прњавор:

претседател Станишиќ Никола, претседател на Околицкиот суд во Прњавор,
заменик Стефановиќ Љубо, судија-поротник и секретар на Околицкиот одбор на социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија во Прњавор,
секретар Митровиќ Спасоје, службеник во Прњавор,
заменик Наерловиќ Бранко, службеник во Прњавор,
член Цвјетиќ Ѓорѓе, службеник во Прњавор,
заменик Веселиќ Милан, службеник во Прњавор.

213) Изборна околија Бања Лука — со седиште на Околицката изборна комисија во Бања Лука:
претседател Маглајлија Хусеин, претседател на Околицкиот суд во Бања Лука,
заменик Курчиќ др Милош, судија на Околицкиот суд во Бања Лука,
секретар Мухсиновиќ Идриз, службеник во Бања Лука,
заменик Јоциќ Ратко, службеник во Бања Лука,
член Стојаковиќ Димитрије, службеник во Бања Лука,
заменик Јованиќ Живко, службеник во Бања Лука.

214) Изборна околија на градот Бања Лука — со седиште на Околицката изборна комисија во Бања Лука:
претседател Бањац Владислав, претседател на Окружниот суд во Бања Лука,
заменик Ивезиќ Мирко, судија на Окружниот суд во Бања Лука,
секретар Херцег Милорад, службеник во Бања Лука,
заменик Бекиќ Еджем, службеник на Народниот одбор во Бања Лука,
член Мандровиќ Мирон, помошник директор на Тутуновата фабрика во Бања Лука,
заменик Тодоровац Хилмија, службеник во Бања Лука.

215) Изборна околија Приједор — со седиште на Околицката изборна комисија во Приједор:
претседател Стојановиќ Велимир, судија на Окружниот суд во Приједор,
заменик Сандаљ Никола, судија на Окружниот суд во Приједор,
секретар Крагуљ Вукашин, службеник на Народниот одбор на Околијата во Приједор,
заменик Драгосављевиќ Драган, службеник на Окружното јавно обвинителство во Приједор,
член Госпиќ Светолик, службеник на Народниот одбор на Околијата во Приједор,
заменик Ножиниќ Антоније, службеник на Народниот одбор на Околијата во Приједор.

216) Изборна околија Сански Мост — со седиште на Околицката изборна комисија во Сански Мост:
претседател Мухурдаревиќ Хилмија, претседател на Околицкиот суд во Сански Мост,
заменик Гурѓевиќ Милан, судија на Околицкиот суд во Сански Мост,
секретар Матковиќ Ладислав, службеник на Народниот одбор на Околијата во Сански Мост,
заменик Пашагиќ Ибрахим, службеник на Околицкиот сојуз на земјоделските задруги во Сански Мост,
член Станиќ Мирко, секретар на Народниот одбор на Околијата во Сански Мост,
заменик Џиниќ Хасан, службеник на Народниот одбор на Околијата во Сански Мост.

217) Изборна околија Дрвар, Босанско Грахово и Босански Петровац — со седиште на Околицката изборна комисија во Дрвар:

претседател Аликадиќ Хасим, претседател на Околискиот суд во Дрвар, заменик Родик Драган, судија-поротник и секретар на Народниот одбор на Околијата во Дрвар, секретар Балабан Милан, службеник на Народниот одбор на Околијата во Дрвар, заменик Адамовиќ Гуро, службеник на Народниот одбор на Околијата во Дрвар, член Тадиќ Раде, службеник на Народниот одбор на Околијата во Дрвар, заменик Каменко Драган, службеник на Народниот одбор на Околијата во Дрвар.

218) Изборна околија Кључ и Мрковиќ Град — со седиште на Околистката изборна комисија во Кључ:

претседател Мркаљ Хусеин, судија на Околискиот суд во Кључ, заменик Бувач Ѓука, судија-поротник и службеник на Народниот одбор на Околијата во Кључ, секретар Радик Медо, службеник на Народниот одбор на Околијата во Кључ, заменик Бурсаќ Миле, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Кључ, член Латиновиќ Миќо, службеник на „Житопромет“ во Кључ, заменик Бркиќ Војо, судија за прекршоци на Народниот одбор на Околијата во Кључ.

219) Изборна околија Ливно и Гламоч — со седиште на Околистката изборна комисија во Ливно: претседател Перковиќ Анте, претседател на Околискиот суд во Ливно, заменик Грѓиќ Миливоје, судија-поротник и службеник на Народниот одбор на Околијата во Ливно,

секретар Кутлеша Паула, директор на Заводот за социјално осигурување во Ливно, заменик Шешум Чедо, службеник на Народниот одбор на Околијата во Ливно, член Чичак Фабијан, претседател на Околискиот сојуз на земјоделските задруги во Ливно, заменик Мулиќ Дервиш, службеник на Народниот одбор на Околијата во Ливно.

220) Изборна околија Јајце — со седиште на Околистката изборна комисија во Јајце: претседател Острожински Всеволод, судија на Околискиот суд во Јајце, заменик Токиќ Благоје, судија-поротник и претседател на Околискиот синдикален совет во Јајце, секретар Трбојевиќ Десимир, службеник на Народниот одбор на Околијата во Јајце, заменик Хадисмановиќ Казим, секретар на Народниот одбор на Градската општина во Јајце, член Пешевиќ Душко, службеник на Комитетот на Сојузот на комунистите на Босна и Херцеговина во Јајце, заменик Тешкиќ Хамдија, секретар на Народниот одбор на Околијата во Јајце.

221) Изборна околија Бугојно — со седиште на Околистката изборна комисија во Бугојно: претседател Резаковиќ Решад, претседател на Околискиот суд во Бугојно, заменик Томиќ Добросав, судија-поротник и судија за прекршоци на Народниот одбор на околијата во Бугојно, секретар Гапиќ Анте, секретар на Народниот одбор на Околијата во Бугојно, заменик Ивиќ Томо, службеник на Околискиот сојуз на земјоделските задруги во Бугојно, член Кириќ Едхем, службеник во Бугојно, заменик Мандиќ Никола, службеник во Бугојно.

222) Изборна околија Дувно и Прозор — со седиште на Околистката изборна комисија во Дувно:

претседател Фроло Ивица, претседател на Околискиот суд во Дувно, заменик Црнковиќ Анте, судија-поротник и службеник на Народниот одбор на Околијата во Дувно,

секретар Пехливановиќ Махмут, секретар на Народниот одбор на Околијата во Дувно, заменик Дилбер Свето, службеник на Народниот одбор на Околијата во Дувно, член Каран Љубо, пензионер од Дувно, заменик Радош Перо, пензионер од Дувно.

223) Изборна околија Љубушки и Посушје — со седиште на Околистката изборна комисија во Љубушки:

претседател Милас Мирко, претседател на Околискиот суд во Љубушки, заменик Тодоровиќ Милинка, судија-поротник и службеник на Народниот одбор на Околијата во Љубушки,

секретар Цериќ Хасо, секретар на Народниот одбор на Околијата во Љубушки, заменик Видовиќ Јуре, службеник на Народниот одбор на Околијата во Љубушки, член Брадвица Јерко, службеник на Претпријатието за откуп и преработка на тутун во Љубушки,

заменик Делалиќ Кемал, службеник на Транспортното претпријатие во Љубушки.

224) Изборна околија Мостар и Лиштица — со седиште на Околистката изборна комисија во Мостар:

претседател Галиќ Јуре, претседател на Околискиот суд во Мостар, заменик Балта Ариф, судија на Околискиот суд во Мостар,

секретар Шимиовиќ Анте, службеник на Народниот одбор на Околијата во Мостар, заменик Фалак Винко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Мостар, член Рахимовиќ Салко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Мостар, заменик Булиќ Саво, службеник на Народниот одбор на Околијата во Мостар.

225) Изборна околија град Мостар — со седиште на Околистката изборна комисија во Мостар: претседател Пудар Душан, судија на Околискиот суд во Мостар, заменик Галиќ Мате, претседател на Околискиот суд во Мостар, секретар Требовиќ Хајро, службеник на Народниот одбор на градот Мостар, заменик Хадисмановиќ Ахмет, директор на Трговското претпријатие „Избор“ во Мостар, член Новак Нада, новинар во Мостар, заменик Пехар Иван, службеник на Железничката станица во Мостар.

226) Изборна околија Чапљина и Столац — со седиште на Околистката изборна комисија во Чапљина:

претседател Булут Манојло, претседател на Околискиот суд во Чапљина, заменик Шутало Мартин, судија-поротник во Чапљина,

секретар Родин Блаж, службеник на Трговското претпријатие „Неретва“ во Чапљина, заменик Кадијевиќ Петар, службеник на Претпријатието за откуп и преработка на тутун во Чапљина,

член Ђемила Хамза, службеник на Народниот одбор на Околијата во Чапљина, заменик Јелчиќ Мартин, секретар на Народниот одбор на Општината во Чапљина.

227) **Изборна околија Требиње и Билећа** — со седиште на Околицката изборна комисија во Требиње:

претседател Кон Филип, судија на Окружниот суд во Мостар,

заменик Спаховиќ Ахмет, судија-поротник и секретар на Народниот одбор на Околијата во Требиње,

секретар Чечур Саво, службеник на Народниот одбор на Околијата во Требиње,

заменик Симовиќ Божо, службеник на Народниот одбор на Околијата во Требиње,

член Чичковиќ Ѓорѓо, службеник на Народниот одбор на Околијата во Требиње,

заменик Будалица Хамид, службеник на Јавното обвинителство во Требиње.

228) **Изборна околија Невесиње, Гацко и Калиновик** — со седиште на Околицката изборна комисија во Невесиње:

претседател Чустовиќ Исмет, претседател на Околицкиот суд во Невесиње,

заменик Умковиќ Велимир, судија-поротник и службеник во Невесиње,

секретар Лабалo Илија, службеник на Народниот одбор на Околијата во Невесиње,

заменик Дугалиќ Сулејман, службеник на Трговското претпријатие „Вележ“ во Невесиње,

член Бајгориќ Јусуф, службеник на Народниот одбор на Општината во Невесиње,

заменик Жерајиќ Бранко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Невесиње.

229) **Изборна околија Фоча и Горажде** — со седиште на Околицката изборна комисија во Фоча:

претседател Милидраг Војо, претседател на Околицкиот суд во Фоча,

заменик Малишиќ Милован, судија-поротник и секретар на Народниот одбор на Околијата во Фоча,

секретар Хасанагиќ Салко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Фоча,

заменик Лониќ Идриз, секретар на Народниот одбор на Градската општина во Фоча,

член Савиќ Радомир, службеник на Народниот одбор на Околијата во Фоча,

заменик Термиз Зајко, директор на претпријатието „Фоча“ во Фоча,

230) **Изборна околија Рогатица, Вишеград и Соколац** — со седиште на Околицката изборна комисија во Рогатица:

претседател Капо Хазим, претседател на Околицкиот суд во Рогатица,

заменик Лубарда Стјепан, судија-поротник и службеник на Заводот за социјално осигурување во Рогатица,

секретар Обрадовиќ Нада, службеник на Трговското претпријатие во Рогатица,

заменик Јовичиќ Јован, управник на Тулана во Рогатица,

член Јовановиќ Вељко, директор на Трговско претпријатие во Рогатица,

заменик Милиќ Суљо, службеник на Народниот одбор на Општината Сочице.

231) **Изборна околија Власеница и Кладањ** — со седиште на Околицката изборна комисија во Власеница:

претседател Мухаремагиќ Салем, претседател на Околицкиот суд во Власеница,

заменик Гојголовиќ Недељко, судија-поротник и службеник на Народниот одбор на Околијата во Власеница,

секретар Хасанефендиќ Мухамед, службеник на Народниот одбор на Околијата во Власеница,

заменик Јевремовиќ Лазо, службеник на Народниот одбор на Околијата во Власеница,

член Капиќ Мујага, службеник на филијалата на Народната банка во Власеница,
заменик Јашаревиќ Изет, службеник на Народниот одбор на Околијата во Власеница.

232) **Изборна околија Сребреница** — со седиште на Околицката изборна комисија во Сребреница:

претседател Калај Душан, претседател на Околицкиот суд во Братунац,

заменик Васиќ Драгослав, судија-поротник во Братунац,

секретар Налиќ Алија, службеник на Народниот одбор на Околијата во Братунац,

заменик Ѓукановиќ Владислав, претседател на Околицкиот сојуз на земјоделските задруги во Братунац,

член Илиќ Радојица, службеник на Народниот одбор на Околијата во Братунац,

заменик Суљагиќ Мујо, службеник на Народниот одбор на Околијата во Братунац.

233) **Изборна околија Зворник** — со седиште на Околицката изборна комисија во Зворник:

претседател Дедан Анте, судија на Околицкиот суд во Зворник,

заменик Бокан Јован, судија на Околицкиот суд во Зворник,

секретар Пашиќ Сеад, секретар на Народниот одбор на Околијата во Зворник,

заменик Зељковиќ Драго, службеник на Народниот одбор на Околијата во Зворник,

член Имшировиќ Хасан, директор на Столарското претпријатие во Зворник,

заменик Ристиќ Марко, директор на Претпријатието за промет со дрва во Зворник.

234) **Изборна околија Лопаре** — со седиште на Околицката изборна комисија во Лопаре:

претседател Оршолиќ Лука, судија на Околицкиот суд во Брчко,

заменик Хасиќ Галиб, околицки јавен обвинител во Лопаре,

секретар Мијојлиќ Мирко, секретар на Народниот одбор на Околијата во Лопаре,

заменик Вукиќ Дико, службеник на Народниот одбор на Околијата во Лопаре,

член Митровиќ Драго, службеник на Народниот одбор на Околијата во Лопаре,

заменик Митровиќ Богослав, службеник на Народниот одбор на Околијата во Лопаре.

235) **Изборна околија Бијељина** — со седиште на Околицката изборна комисија во Бијељина:

претседател Леви Михајл, претседател на Околицкиот суд во Бијељина,

заменик Новаковиќ Ацо, судија-поротник на Окружниот суд од Брчко,

секретар Јовиќ Лазо, службеник на Народниот одбор на Околијата во Бијељина,

заменик Илиќ Миќо, службеник на Народниот одбор на Околијата во Бијељина,

член Паниќ Ацо, секретар на Народниот одбор на Околијата во Бијељина,

заменик Слобода Отон, службеник на Народниот одбор на Околијата во Бијељина.

236) **Изборна околија Брчко** — со седиште на Околицката изборна комисија во Брчко:

претседател Текиќ Ненад, судија на Окружниот суд во Брчко,

заменик Шишиќ Ферид, судија на Окружниот суд во Брчко,

секретар Драгичевиќ Милан, директор на Угостителско претпријатие во Брчко,

заменик Блиња Јероним, службеник на Народниот одбор на Околијата во Брчко;

член Перановиќ Туњо, земјоделец од Марковиќ Поље, на Околијата брчанска, заменик Кладњаќ Сулејман, работник од Брчко.

237) **Изборна околија Босански Шамац** — со седиште на Околиската изборна комисија во Босански Шамац:

претседател Богдановиќ Јоцо, претседател на Околискиот суд во Босански Шамац, заменик Ибралиќ Мехмед, судија-поротник и директор на Претпријатието на „Графевинар“ во Босански Шамац,

секретар Шандрк Анто, службеник на Околискиот суд во Босански Шамац, заменик Дриниќ Обрад, службеник на Народниот одбор на Околијата во Босански Шамац,

член Кариќ Сулејман, службеник на Народниот одбор на Околијата во Босански Шамац, заменик Михаљчиќ Митер, службеник на Народниот одбор на Околијата во Босански Шамац.

238) **Изборна околија Градачац и Модрича** — со седиште на Околиската изборна комисија во Градачац:

претседател Сушиќ Осман, претседател на Околискиот суд во Градачац, заменик Челосмановиќ Шефкет, судија-поротник и секретар на Народниот одбор на Околијата во Градачац,

секретар Прашо Сеид, службеник на Народниот одбор на Околијата во Градачац, заменик Халиловиќ Сафет, службеник на Претпријатието „Пољопроект“ во Градачац, член Стојчевиќ Мико, службеник на Народниот одбор на Околијата во Градачац, заменик Сендиќ Асим, службеник на Народниот одбор на Околијата во Градачац.

239) **Изборна околија Дервента и Босански Брод** — со седиште на Околиската изборна комисија во Дервента:

претседател Мандушиќ Иван, судија на Околискиот суд во Дервента, заменик Пашиќ Ахмет, судија-поротник и службеник на Народниот одбор на Околијата во Дервента,

секретар Тешиќ Раде, секретар на Народниот одбор на Околијата во Дервента, заменик Зајковиќ Дервиш, службеник на Народниот одбор на Околијата во Дервента, член Приморац инж. Фрањо, службеник на Народниот одбор на Околијата во Дервента, заменик Поповиќ Рајка, службеник на Народниот одбор во Дервента.

240) **Изборна околија Добој и Тешањ** — со седиште на Околиската изборна комисија во Добој: претседател Савиќ Радивоје, претседател на Окружниот суд во Добој,

заменик Локмиќ Хусо, судија на Окружниот суд во Добој, секретар Дујковиќ Ристо, судија на Околискиот суд во Добој, заменик Мујиќ Мустафа, управник на Овощниот расадник во Добој, член Шапорац Жарко, управник на Управата за патишта во Добој, заменик Законовиќ Рајко, управител на Основната школа во Добој.

241) **Изборна околија Теслиќ и Котор Варош** — со седиште на Околиската изборна комисија во Теслиќ:

претседател Худолин Фердо, претседател на Околискиот суд во Теслиќ, заменик Хаџиселимовиќ Хајрудин, судија на Окружниот суд во Добој,

секретар Јотановиќ Вељко, службеник на Претпријатието за дестилација на Дрво во Теслиќ, заменик Суботиќ Обрад, службеник на Околискиот сојуз на земјоделските задруги во Теслиќ, член Бабахметовиќ Осман, службеник на претпријатието „Борје“ во Теслиќ, заменик Кондиќ инж. Чедо, шеф на Шумската управа во Теслиќ.

242) **Изборна околија Грачаница и Маглај** — со седиште на Околиската изборна комисија во Грачаница:

претседател Фазлиќ Осман, претседател на Околискиот суд во Грачаница, заменик Суман Ризах, директор на заводот за социјално осигурување во Грачаница, секретар Сулејмановиќ Мустафа, службеник на Народниот одбор на Околијата во Грачаница, заменик Џиниќ Хазим, службеник на Народниот одбор на Околијата во Грачаница, член Бегиќ Нурудин, адвокат во Грачаница, заменик Фазлиќ Фадил, судија за прекршоци на Народниот одбор на Околијата во Грачаница.

243) **Изборна околија Тузла I** — со седиште на Околиската изборна комисија во Тузла:

претседател Бегиќ Вехид, претседател на Окружниот суд во Тузла, заменик Ибрахимовиќ Мухамед, судија на Окружниот суд во Тузла, секретар Атиќ Мухамед, службеник на Народниот одбор на Околијата во Тузла, заменик Јефтиќ Владо, службеник на Народниот одбор на Општината Симин Хан, член Лукиќ Перо, службеник на Околискиот сојуз на земјоделските задруги во Тузла, заменик Марјановиќ Драго, службеник на Народниот одбор на Околијата во Тузла.

244) **Изборна околија Тузла II** — со седиште на Околиската изборна комисија во Тузла:

претседател Чехајиќ Садик, судија на Окружниот суд во Тузла, заменик Бербиќ Салих, судија на Окружниот суд во Тузла, секретар Башевиќ Митар, службеник на Народниот одбор на Околијата во Тузла, заменик Шушиќ Жарко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Тузла, член Лукановиќ Марјан, директор на Дирекцијата на житниот фонд во Тузла, заменик Хукиќ Рефик, службеник на Околискиот синдикален совет во Тузла.

245) **Изборна околија град Тузла** — со седиште на Околиската изборна комисија во Тузла:

претседател Јавор Живко, судија на Окружниот суд во Тузла, заменик Стипанчиќ Владо, судија на Околискиот суд во Тузла, секретар Куор Владимир, службеник на Народниот одбор на градот во Тузла, заменик Чехајиќ Хиба, службеник на Народниот одбор на градот во Тузла, член Лакиќ Драго, службеник на Народниот одбор на градот во Тузла, заменик Гукановиќ Анѓа, управник на Домот на учениците во стопанството на Крека.

246) **Изборна околија Завидовиќи и Вареш** — со седиште на Околиската изборна комисија во Завидовиќи:

претседател Никиќ др Бранко, претседател на Околискиот суд во Завидовиќи, заменик Илиќ Богдан, судија-поротник и службеник на Претпријатието „Криваја“ во Завидовиќи,

секретар Хозо Мухамед, службеник на Околискиот суд во Завидовиќи,
заменик Петровиќ Богдан, службеник на Претпријатието „Криваја“ во Завидовиќи,
член Парачиќ Ањто, службеник на Претпријатието „Криваја“ во Завидовиќи,
заменик Симиќ Груѓо, наставник на Индустриската школа во Завидовиќи.

247) Изборна околија — околија Зеница и град Зеница — со седиште на Околицката изборна комисија во Зеница:

претседател Рамиќ Екрем, претседател на Околицкиот суд во Зеница,
заменик Козло Хасиб, службеник на Народниот одбор на градот во Зеница,
секретар Ибрановиќ Теуфик, службеник на Народниот одбор на Околијата во Зеница,
заменик Екиновиќ Незир, пензионер од Зеница,
член Мавриќ Фрањо, службеник на Народниот одбор на градот во Зеница,
заменик Семерад Фрањо, службеник на рудникот во Зеница.

248) Изборна околија Високо — со седиште на Околицката изборна комисија во Високо:

претседател Цабиќ Петар, претседател на Околицкиот суд во Високо,
заменик Машовиќ Омер, судија на Околицкиот суд во Високо,
секретар Оруч Салко, организационен секретар на Околицкиот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија во Високо,
заменик Лечиќ Душан, службеник на Народниот одбор на Околијата во Високо,
член Пајкиќ Дунав, претседател на Околицкиот сојуз на земјоделските задруги во Високо,
заменик Живковиќ Вељко, службеник на Народниот одбор на Околијата во Високо.

249) Изборна околија Травник — со седиште на Околицката изборна комисија во Травник:

претседател Халајкијевиќ Фердо, судија на Окружниот суд во Травник,
заменик Агиќ Салих, судија на Окружниот суд во Травник,
секретар Шешкиќ Дервиш, службеник на Народниот одбор на Околијата во Травник,
заменик Бошњак Анте, службеник на Военото претпријатие во Травник,
член Мулиќ Мехмед, службеник на Трговинското претпријатие во Травник,
заменик Улемиќ Решад, службеник на Трговинското претпријатие во Травник.

250) Изборна околија Коњиц и Кисељак — со седиште на Околицката изборна комисија во Коњиц:

претседател Шефкиќ Совет, претседател на Околицкиот суд во Коњиц,
заменик Куљанин Боро, судија на Околицкиот суд во Коњиц,
секретар Вобот Вељко, секретар на Околицкиот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија во Коњиц,
заменик Хаџиалиќ Омер, службеник на Народниот одбор на Околијата во Коњиц,
член Каурин Пеџо, директор на Заводот за социјално осигурување во Коњиц,
заменик Миличевиќ Иван, службеник на Народниот одбор на Околијата во Коњиц.

251) Изборна околија — околија Сарајево — со седиште на Околицката изборна комисија во Сарајево:

претседател Муидовиќ Зехра, претседател на Околицкиот суд во Сарајево,

заменик Хаџибегич Вејсил, судија на Околицкиот суд во Сарајево,

секретар Смољан Андрија, службеник на Народниот одбор на Околијата во Сарајево,
заменик Вјелајац Вука, службеник на Народниот одбор на Околијата во Сарајево,
член Тујкивиќ Вукашин, службеник на Народниот одбор на Околијата во Сарајево,
заменик Брајер Фердо, службеник на Народниот одбор на Околијата во Сарајево.

252) Изборна околија град Сарајево I — со седиште на Околицката изборна комисија во Сарајево:

претседател Османбеговиќ Аден, претседател на Окружниот суд во Сарајево,
заменик Илиќ Здравко, судија на Окружниот суд во Сарајево,
секретар Тролиќ Милан, службеник на Народниот одбор во Сарајево,
заменик Хреновица Сулејман, службеник на Извршниот совет на Народна Република Босна и Херцеговина во Сарајево,
член Финци Мони, директор на Претпријатието „Боснафилм“ во Сарајево,
заменик Јовановиќ Василије, службеник на Трговинското претпријатие „Гранат“ во Сарајево.

253) Изборна околија град Сарајево II — со седиште на Околицката изборна комисија во Сарајево:

претседател Хаџисмајловиќ Хусеин, судија на Околицкиот суд во Сарајево,
заменик Коровиќ Александар, судија на Околицкиот суд во Сарајево,
секретар Кавезон Моско, службеник на Окружното јавно обвинителство во Сарајево,
заменик Володер Дерво, службеник на Народниот одбор на градот во Сарајево,
член Јерчиновиќ Звонко, работник од Сарајево,
заменик Гачанин Ибро, шеф на Железничката станицата на тесниот колосек во Сарајево.

V. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

254) Изборна околија битолска I — со седиште на Околицката изборна комисија во Битола:

претседател Јанакиевски Томе, судија на Околицкиот суд во Битола,
заменик Божиновски Ристо, судија на Окружниот суд во Битола,
секретар Талевски Томе, помошник на јавниот обвинител во Битола,
заменик Петковски Славко, правен референт на околицкиот суд во Битола,
член Наумовски Тоде, помошник на управникот на Општата болница во Битола,
заменик Димитровски Никола, службеник во Битола.

255) Изборна околија битолска II — со седиште на Околицката изборна комисија во Битола:

претседател Чаламан Петар, судија на Окружниот суд во Битола,
заменик Караманди Павле, судија на Околицкиот суд во Битола,
секретар Журовски Васко, помошник на јавниот обвинител во Битола,
заменик Петровски Стевче, службеник во Битола,
член Андоновски Јонче, службеник во Битола,
заменик Георгиевски Јорго, службеник во Битола.

256) Изборна околија преспанска — со седиште на Околицката изборна комисија во Ресен:

претседател Хаџиевски Васко, судија на Околинскиот суд во Ресен, заменик Нечовски Боро, јавен обвинител на околицата преспанска, секретар Поповски Боро, правен референт на Народниот одбор на околицата преспанска, заменик Цветковски Кирило, службеник во Ресен, член Гештаковски Мито, службеник во Ресен, заменик Димитровски Климе, службеник во Ресен.

257) **Изборна околица охридска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Охрид: претседател Белевски Јонче, претседател на Околинскиот суд во Охрид, заменик Тодоровски Јордан, судија на Околинскиот суд во Охрид, секретар Шибаковски Ставре, службеник во Охрид,

заменик Митрески Трајко, правен референт на Народниот одбор на околицата охридска, член Чукиќ Донка, службеник во Охрид, заменик Кичеец Сандре, началник на Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на околицата охридска.

258) **Изборна околица дебарска** — седиште на Околицката изборна комисија во Дебар: претседател Дема Галип, претседател на Околинскиот суд во Дебар, заменик Мирчевски Филип, секретар на Народниот одбор на околицата дебарска, секретар Јовановски Јанакија, правен референт на Народниот одбор на околицата дебарска, заменик Топаловски Лазо, службеник во Дебар, член Митревски Данаил, службеник во Дебар, заменик Наумовски Наум, службеник во Дебар,

259) **Изборна околица кичевска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Кичево: претседател Гузелков Александар, судија на Околинскиот суд во Кичево, заменик Максимовски Живко, секретар на Околинскиот одбор на воените инвалиди во Кичево, секретар Ширговски Веселин, службеник во Кичево, заменик Стојановски Љубе, службеник во Кичево, член Марковски Стојмир, службеник во Кичево, заменик Корунувска Паца, службеник во Кичево,

260) **Изборна околица гостиварска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Гостивар: претседател Милановски Бојне, судија на Околинскиот суд во Гостивар, заменик Групче Евтим, судија на Околинскиот суд во Гостивар, секретар Трпешки Добре, службеник во Гостивар, заменик Јовановски Божида, службеник во Гостивар, член Зулфикави Азем, службеник во Гостивар, заменик Николовски Саво, секретар на Околинскиот суд во Гостивар.

261) **Изборна околица тетовска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Тетово: претседател Захариевски Миле, претседател на Околинскиот суд во Тетово, заменик Трпешки Димче, судија за прекршоци на Народниот одбор на околицата тетовска, секретар Дамјановски Трпуш, секретар на Градската општина во Тетово, заменик Урошевски Ацо, службеник во Тетово, член Атанасовски Војо, службеник во Тетово, заменик Наумовски Столе, службеник во Тетово.

262) **Изборна околица скопска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Скопје:

претседател Данев Гроздан, судија на Околинскиот суд во Скопје, заменик Атанасов Ратко, судија на Околинскиот суд во Скопје, секретар Букле Ѓорѓи, правен референт на Народниот одбор на околицата Скопје, заменик Дадамис Атанас, службеник во Скопје, член Пановски Трпко, службеник во Скопје, заменик Крстевски Стојче, службеник во Скопје.

263) **Изборна околица град Скопје I** — со седиште на Околицката изборна комисија во Скопје: претседател Поповски Никола, судија на Околинскиот суд во Скопје, заменик Јаневски Спирос, судија на Околинскиот суд во Скопје,

секретар Поп Антонова Христина, директор на стопанската статистика и евиденција во Заводот за статистика и евиденција на Народна Република Македонија,

заменик Мишевски Јелица, службеник во Скопје,

член Симеоновски Благоја, службеник на Заводот за стопанско планирање на Народна Република Македонија, заменик Томовски Живко, службеник во Скопје.

264) **Изборна околица град Скопје II** — со седиште на Околицката изборна комисија во Скопје:

претседател Хаџи Пецев Мане, судија на Околинскиот суд во Скопје, заменик Беаќа Никола, судија на Околинскиот суд во Скопје,

секретар Ордановски Тодор, службеник во Скопје,

заменик Митевски Славко, претседател на Градската државна арбитража во Скопје, член Трајковски Славе, службеник во Скопје, заменик Ивановски Орде, работник во Скопје.

265) **Изборна околица кумановска I** — со седиште на Околицката изборна комисија во Куманово:

претседател Андоновски Ристо, претседател на Околинскиот суд во Куманово, заменик Спасов Драган, судија на Околинскиот суд во Куманово,

секретар Денковски Анчо, правен референт на Градската општина во Куманово, заменик Митевски Петар, службеник во Куманово,

член Чешмаџиски Саздо, службеник во Куманово, заменик Павловски Драги, службеник во Куманово.

266) **Изборна околица кумановска II** — со седиште на Околицката изборна комисија во Куманово:

претседател Мурговиќ Драган, судија на Околинскиот суд во Куманово, заменик Наковски Саво, правен референт на Народниот одбор на околицата кумановска,

секретар Петровски Трајко, директор на Народната банка во Куманово, заменик Јорданов Димитар, службеник во Куманово,

член Манев Доситеј, пензионер во Куманово, заменик Спасовски Александар, службеник во Куманово.

267) **Изборна околица кривопаланачка** — со седиште на Околицката изборна комисија во Крива Паланка:

претседател Јовановски Радован, судија на Околинскиот суд во Крива Паланка, заменик Јаневски Пана, помошник на јавниот обвинител во Крива Паланка, секретар Николовски Стојче, јавен обвинител во Крива Паланка,

заменик Стојанов Киро, началник на Секретаријатот за народно здравје и социјални грижи на Народниот одбор во Крива Паланка, член Трајковски Бранко, секретар на Народниот одбор на околицата кривопаланачка, заменик Николовски Стојан, правен референт на Народниот одбор на околицата кривопаланачка.

268) **Изборна околица кочанска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Кочане: претседател Весов Андреја, претседател на Околицкиот суд во Кочане, заменик Илиев Илија, директор на Околицкиот здружен сојуз во Кочане, секретар Бубински Коце, службеник во Кочане, заменик Јорданов Тодор, службеник во Кочане, член Манов Наум, службеник во Кочане, заменик Иванов Иван, службеник во Кочане.

269) **Изборна околица малешевска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Берово: претседател Петровски Славе, судија на Околицкиот суд во Берово, заменик Димитровски Никола, службеник во Берово, секретар Брашнарски Васил, службеник во Берово, заменик Стојовски Маноил, службеник во Берово, член Мавродијев Киро, службеник во Берово, заменик Кафеџиски Љупчо, службеник во Берово.

270) **Изборна околица струмичка** — со седиште на Околицката изборна комисија во Струмица: претседател Папастијев Васил, претседател на Околицкиот суд во Струмица, заменик Евтимов Михаил, судија на Околицкиот суд во Струмица, секретар Семенковски Киро, службеник во Струмица, заменик Гунчев Васил, службеник во Струмица, член Замбаков Томе, службеник во Струмица, заменик Божинковчев Кирил, службеник во Струмица.

271) **Изборна околица гевгелиска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Гевгелија: претседател Попов Мирко, претседател на Околицкиот суд во Гевгелија, заменик Ичокаев Милчо, правен референт на Околицкиот суд во Гевгелија, секретар Елимов Петар, секретар на Народниот одбор на околицата гевгелиска, заменик Зајков Лука, службеник во Гевгелија, член Андонов Тодор, службеник во Гевгелија, заменик Костакев Коста, службеник во Гевгелија.

272) **Изборна околица тиквешка** — со седиште на Околицката изборна комисија во Кавадарци: претседател Талевски Ристо, претседател на Околицкиот суд во Кавадарци, заменик Ивановски Бранко, службеник во Кавадарци, секретар Илиев Тодор, службеник во Кавадарци, заменик Гечев Ристо, службеник во Кавадарци, член Грозданова Виолета, службеник во Кавадарци, заменик Консулов Миле, службеник во Кавадарци.

273) **Изборна околица прилепска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Прилеп: претседател Пашовски Киро, претседател на Околицкиот суд во Прилеп, заменик Јошевски Иван, судија на Околицкиот суд во Прилеп,

секретар Биновски Трајко, службеник во Прилеп, заменик Вртановски Јордан, службеник во Прилеп, член Андреевски Сотир, службеник во Прилеп, заменик Христовски Ванчо, службеник во Крушево.

274) **Изборна околица титовелешка** — со седиште на Околицката изборна комисија во Титов Велес: претседател Јовев Трајко, судија на Околицкиот суд во Титов Велес, заменик Димов Ратко, судија за прекршоци на Народниот одбор на околицата титовелешка, секретар Домазетов Коле, правен референт на Градската општина во Титов Велес, заменик Нојков Борис, правен референт на фабриката за порцелан во Титов Велес, член Горгиев Петре, службеник во Титов Велес, заменик Анастасов Васил, службеник во Титов Велес.

275) **Изборна околица овчеполска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Штип: претседател Делидинков Сотир, судија на Околицкиот суд во Штип, заменик Каљциски Трајко, претседател на Околицкиот суд во Штип, секретар Шубариќ Душан, службеник во Штип, заменик Кошевалиски Трајко, службеник во Штип, член Андонов Донче, службеник во Штип, заменик Петковски Петар, службеник во Штип,

VI. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

276) **Изборна околица барска и цетињска** — со седиште на Околицката изборна комисија на Цетиње: претседател Лековиќ Петар, претседател на Околицкиот суд на Цетиње, заменик Скејовиќ Ахмет, претседател на Околицкиот суд во Бар, секретар Николиќ Светозар, службеник на Околицкиот суд на Цетиње, заменик Гурановиќ Стојан, службеник на Околицкиот суд во Бар, член Гукановиќ Голуб, судија на Околицкиот суд на Цетиње, заменик Вујачиќ Гуро, секретар на Народниот одбор на околицата барска.

277) **Изборна околица бококторска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Котор: претседател Луковиќ Душан, претседател на Околицкиот суд во Котор, заменик Миџор Милан, претседател на Околицкиот суд во Херцегнови, секретар Брајковиќ Васо, арбитер на Околицката арбитража во Котор, заменик Буќин Благоје, службеник на Народниот одбор на околицата бококторска во Котор, член Масловар Нико, службеник на Народниот одбор на околицата бококторска во Котор, заменик Мрачевиќ Никола, службеник на Бањата во Игало.

278) **Изборна околица никшиќска** — со седиште на Околицката изборна комисија во Никшиќ: претседател Вукотиќ Љубо, претседател на Околицкиот суд во Никшиќ, заменик Војовиќ Мило, судија на Околицкиот суд во Никшиќ, секретар Филиповиќ Блажо, службеник на Народниот одбор на околицата во Никшиќ, заменик Мрвошевиќ Вељко, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Никшиќ,

член Булајќи Војин, службеник на Околинскиот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во Никшиќ,
заменик Њуниќ Горѓије, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Никшиќ.

279) Изборна околија **пљевљска и дурмиторска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Пљевље:

претседател Табан Момчило, претседател на Околинскиот суд во Пљевље,
заменик Мрдак Митар, претседател на Околинскиот суд во Жабљак,
секретар Голубовиќ Милован, секретар на Народниот одбор на околицата во Пљевље,
заменик Коровиќ Бошко, службеник на Народниот одбор на Градската општина во Пљевље,
член Селмановиќ Џемаил, службеник на Народниот одбор на околицата во Пљевље,
заменик Шарац Дара, учителка од Жабљак.

280) Изборна околија **бјелополска и колашинска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Бијело Поље:

претседател Малишиќ Анто, претседател на Окружниот суд во Бијело Поље,
заменик Ножиќ Абдулах, судија на Околинскиот суд во Бијело Поље,
секретар Девиќ Вучета, судија на Околинскиот суд во Бијело Поље,
заменик Обрадовиќ Данило, директор на Заводот за социјално осигурување во Бијело Поље,
член Апанин Миљан, секретар на Народниот одбор на околицата во Бијело Поље,
заменик Ракочевиќ Стануша, службеник на Народниот одбор на околицата во Бијело Поље.

281) Изборна околија **иванградска** — со седиште на Околинската изборна комисија во Иванград:

претседател Барјактаровиќ Војин, претседател на Околинскиот суд во Иванград,
заменик Јовиќевиќ Нико, судија на Околинскиот суд во Иванград,
секретар Дураковиќ Хајро, судија на Околинскиот суд во Иванград,
заменик Ѓокиќ Данојла, службеник на Околинскиот суд во Иванград,
член Велиќ Радован, службеник на Народниот одбор на околицата во Иванград,
заменик Лекиќ Милун, службеник на Околинскиот завод за социјално осигурување во Иванград.

282) Изборна околија **титоградска и град Титоград** — со седиште на Околинската изборна комисија во Титоград:

претседател Вукотиќ Милован, претседател на Окружниот суд во Титоград,
заменик Балиќ Дејан, судија на Окружниот суд во Титоград,
секретар Беговиќ Мишо, секретар на Народниот одбор на град Титоград,
заменик Раичевиќ Ксенија, службеник на Околинскиот суд во Титоград,
член Пешаљ Драго, арбитер на Државната арбитража на Народна Република Црна Гора,
заменик Вукадиновиќ Пајо, службеник на Народниот одбор на град Титоград.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 2

15 септември 1953 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Горѓениќ, с. р.

306.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ЦИРКУЛАЦИЈА НОВИ ПОШТЕНСКИ КОВЕРТИ СО ХАРТИЈА ЗА ПИШУВАЊЕ

На 20 септември 1953 година ќе се пуштат во циркулација нови поштенски коверти со отпечатена марка од 15 динари и со хартија за пишување.

Ковертите изработени од бела хартија, со постава и со хартија за пишување ќе се продаваат по 20 динари за едно парче.

Ковертите изработени од жолтикава хартија, без постава, со хартија за пишување ќе се продаваат по 18 динари за едно парче.

Бр. 8532

5 септември 1953 година
Белград

Директор
на Главната дирекција
на поштите,
Никола Милановиќ, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесувам

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВОПРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ

I

Карло Мразовиќ се отповикува од должноста вонреден пратеник и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Сојузот на Советските Социјалистички Републики.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Бр. 25

25 август 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесувам

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВОПРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО БУРМА

I

Добриное Видиќ се отповикува од должноста вонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Бурма.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Бр. 23

25 август 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесувам

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОПРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ

I

Добривоџ Видиќ, досегашен вонреден и ополномошен амбасадор во Бурма, се назначува за вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Сојузот на Советските Социјалистички Републики.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш

Бр. 24

25 август 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 25 од 8 август 1953 година објавува:

Решение за измени и дополненија на Решението за оснивање испитни комисији за мајсторски испити при народните одбори на околиците односно градовите и градските општини на територијата на НР Србија во подрачјето на Автономната Покрајина Војводина и Автономната Косовско-метохиска област.

Во бројот 26 од 15 август 1953 година објавува:

Уредба за надлежноста за донесување решенија за службеничките односи на службениците во просветните, воспитните и културните установи;

Уредба за Управата за инвестициона изградба на НР Србија;

Решение за временниот тарифски систем и времените тарифски ставови за електрична енергија;

Решение за спојување Институтот за медицинска хидрологија и климатологија со Институтот за медицинска хидрологија и климатологија на Медицинскиот факултет во Белград;

Решение за оснивање оддели на Советот за прекршоци за подрачјето на Автономната Покрајина Војводина и подрачјето на Автономна Косовско-метохиска Област.

Во бројот 27 од 22 август 1953 година објавува:

Правилник за школувањето на учениците во угостителската струка и за оснивање Централен фонд за стручно обучување на учениците во угостителската струка;

Упатство за начинот на полагање испит за знањата полуквалификуван, квалификуван и висококвалификуван работник во угостителската струка.

Во бројот 28 од 29 август 1953 година објавува:

Решение за дополнение на Решението за траењето на туристичката сезона и за определување места на територијата на НР Србија во кои угостителски претпријатија и дуќани ќе се користат угостителските услуги со определен попуст за време на користењето на годишниот одмор („Службени гласник НР Србије“, бр. 10/53);

Решение за ловостојот на заштитената дивина, за заштита на ретките и проредени видови заштитена дивина за ловот на незаштитената дивина и за факането на жива заштитена дивина;

Исправка на Правилникот за школувањето на учениците во угостителската струка и за оснивање Централен фонд за стручно обучување на учениците во угостителската струка;

Во бројот 29 од 5 септември 1953 година објавува:

Правилник за полагање стручни испити за квалификувани и висококвалификувани работници;

Решение за назначување директор на Управата за инвестициона изградба на НР Србија;

Во бројот 30 од 9 септември 1953 година објавува:

Одлука за свикнување седница на Народното собрание на Народна Република Србија;

Уредба за измени и дополненија на стопите на акумулацијата и фондовите утврдени со Законот за општествениот план на Народна Република Србија за 1953 година;

Уредба за измени и дополненија на стопите на акумулацијата и фондовите утврдени со Законот за општествениот план на Народна Република Србија за 1953 година

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 34 од 6 август 1953 година немаат службен дел.

Во бројот 35 од 13 август 1953 година објавуваат:

Уредба за јавниот друшки сообраќај;

Уредба за преведување паричната помош што ја примаат жртвите на фашистичкиот терор;

Решение за намалување цените на електричната енергија на подрачјето на НР Хрватска;

Упатство за примена на Уредбата за преведување паричната помош што ја примаат жртвите на фашистичкиот терор;

Наредба за забрана на сообраќајот на спремните возила и за определување пристапните патишта и премини на автопатот Загреб—Белград.

Во бројот 36 од 20 август 1953 година објавуваат:

Упатство за вршење задолжителна туберкулоза вакцинација на говедата.

Во бројот 37 од 27 август и 38 од 3 септември 1953 година немаат службен дел.

Во бројот 39 од 10 септември 1953 година објавуваат:

Уредба за нормализација на фондовите на трговијата на трговските претпријатија и за нивна употреба за основната инвестициона изградба;

Уредба за продажба дрва во шума на пењушки од шумите на општонародниот имот преку јавно наддавање;

Одлука за измени на стопата на акумулацијата и општествените фондови;

Одлука за посебниот додаток на работниците запослени на хидролошки работи за работата под условите опасни за здравјето и животот;

Решение за поништување на Одлуката за продажба на станбени згради од општонародниот имот на подрачјето на град Загреб;

Правилник за спроведување на Уредбата за продажба на дрво во шумите на пејзушки преку јавно наддавање;

Решение за надокнада на патните трошоци на припадниците на народната милиција за време додека се наоѓаат во потера, кога вршат спроведување и кога патуваат како придружници на возови, бродови и автобуси.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 26 од 8 август 1953 година објавува:

Решение за измени во тарифата за продажба на електрична енергија.

Во бројот 27 од 13 август 1953 година објавува:

Одлука за измена на Правилникот за извршување на Законот за станбените и работните простории;

Одлука за пренесување правата и должностите на оснивачи на претпријатија под управа на републичките органи на околските (градските) народни одбори;

Наредба за измена на Решението за определување оснивачи на стручни школи.

Во броевите 28 од 22 август и 29 од 5 септември 1953 година содржи само одлуки на народните одбори.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 15 од 4 август 1953 година објавува:

Одлука за времено определување работите што спаѓаат во делокругот на одборите и комисиите и за организација на администрацијата на Извршниот совет на НР БиХ.

Во бројот 16 од 17 август 1953 година објавува:

Програма за испитите за квалификувани и висококвалификувани работници што се здобиле со стручна спрема со практична работа во занимањата на рударската струка;

Програма за испитите за квалификувани и висококвалификувани работници што се здобиле со стручна спрема со практична работа во занимањата на металската струка.

Програма за испитите за квалификувани и висококвалификувани работници што се здобиле со стручна спрема со практична работа во занимањата на топилничарската струка;

Програма за испитите за квалификувани и висококвалификувани работници што се здобиле со стручна спрема со практична работа во занимањата на електротехничката струка и техничката струка на електроврски;

Програма за испитите за квалификувани и висококвалификувани работници што се здобиле со стручна спрема со практична работа во занимањата на устителската струка;

Решение за именување претседател и членови на Комисијата за селско-стопанскиот земјишен фонд за НР БиХ.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 24 од 30 јули 1953 година објавува:

Правилник за полагање испити за занаетчиски помошник;

Решение за одобрување оснивањето и работата на друштвото „Просветна жена“, со седиште во град Скопје;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Културното просветно друштво „Современа жена“ за II реон со седиште во Скопје;

Во бројот 25 од 6 август 1953 година објавува: **Напатствие** за големината, разредувањето и наплатата на придонесот на занаетчиските комори.

Во бројот 26 од 31 август 1953 година објавува: **Одлука** за овластување народните одбори да можат да вршат вирманирање на распоредените останати инвестиции по Општествениот план за 1953 година;

Правилник за дополнително на Правилникот за организацијата и работата на ветеринарните станици;

Решение за дополнително на Решението за определување туристички места во кои ќе се дава попуст на лицата на годишен одмор;

Решение за измена на Решението за определување сразмерот на бројот на учениците во стопанството спрема бројот на квалификуваните работници на подрачјето на НР Македонија.

Решение за одобрување оснивањето и работата на Друштвото на инженерите и техничарите на рударската и металуршката струка на НР Македонија;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Сојузот на пчеларските друштва.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 14 од 31 јули 1953 година објавува:

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за организацијата и работата на школите за општо образование на работниците;

Правилник за организацијата и работата на школите за ученици во стопанството;

Правилник за завршниот испит во школите за ученици во стопанството;

Во бројот 15 од 25 август 1953 година објавува: **Решение** за намалување стопите на акумулацијата и фондовите во гранката 111 — производство и распределба на електричната енергија;

Решение за намалување досегашната цена на електричната енергија;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Сојузот на пчеларите на НРЦГ.

СОДРЖИНА:

	Страна
302. Задолжително толкување на членот 28 став 2 од Законот за воените инвалиди од војните — — — — —	369
303. Задолжително толкување на членот 87 став 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии — — — — —	369
304. Решение за именување републички изборни комисии и изборни комисии на автономните единици — — — — —	370
305. Решение за именување околски изборни комисии за избирање народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина — — — — —	372
306. Решение за пуштање во циркулација нови поштенски коверти со хартија за пишување — — — — —	398